



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ  
91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламирање 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 19 март 1986  
Скопје

Број 9

Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 3.800 динари. Овој број чини 100 дин. Жиро сметка 40100-603-12488

86.

Врз основа на член 47 од Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ број 35/85), Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ број 43/78) и Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ број 35/85), во кои е означен денот на нивното влегување во сила.

Пречистениот текст на Законот за социјалната заштита ги опфаќа Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ број 43/78) и Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ број 35/85), во кои е означен денот на нивното влегување во сила.

Бр. 13-550/1  
29 јануари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Законодавно-правната комисија,  
Крсте Нелковски, с. р.

### ЗАКОН ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА (Пречистен текст)

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој закон се утврдува системот и организацијата на социјалната заштита, се определуваат основните и другите права од социјалната заштита и начинот на нивното остварување, начелата на организацијата на самоуправните интересни заедници за социјална заштита, вршењето на стручниот и управниот надзор, начинот на остварувањето на посебниот општествен интерес и остварувањето на социјалната заштита во вонредни услови.

##### Член 2

Социјалната заштита е организирана општествена дејност од посебен општествен интерес со која врз основа на начелата на социјалистичкиот хуманизам, солидарност и заемност на работните луѓе и граѓаните превентивно се дејствува во спречување на причините за настанување на положби од социјална потреба и се учествува во отстранувањето на настанатите последици.

Положба од социјална потреба во смисла на овој закон е положба во која поради определени причини и околности се нашле поединци, семејства или групи и на кои им е потребна посебна заштита од општествената заедница.

##### Член 3

Целта на социјалната заштита е остварување на социјална сигурност на човекот, а која се постигнува особено преку: развивање превентивна дејност за спречување и отстранување на причините што доведуваат до положба од социјална потреба; создавање услови за оспособување за самостоен живот и работа на лицата кои се наоѓаат во положба од социјална потреба; обезбедување неопходни средства за

живот на лицата неспособни за работа и на лицата што немаат сопствени средства за издршка; обезбедување заштита на лицата неспособни да се грижат за себе; унапредување на социјалната работа во согласност со општествените потреби и развојот на науката и преземање на други мерки заради остварување на целите на социјалната заштита.

##### Член 4

Социјалната заштита ја обезбедуваат носителите на социјалната заштита врз основа на овој закон и други прописи, како и по пат на општествено договарање и самоуправни спогодување, а врз начелата на социјалистичкиот хуманизам, заемност и солидарност.

##### Член 5

Право на социјална заштита според овој закон не може да оствари лице кое користи право на заштита во ист или поголем обем по друг основ.

Правата од социјалната заштита се лични права и не можат да се пренесуваат.

Правата од социјалната заштита, што се состојат во парични примања, не можат да бидат предмет на извршување.

#### II. НОСИТЕЛИ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

##### Член 6

Носители на социјалната заштита се работниците и другите работни луѓе во организациите на здружениот труд и работните заедници, работните луѓе и граѓаните во месните заедници, самоуправните интересни заедници и општествено-политичките заедници, како и граѓаните во општествено-хуманитарните организации

##### Член 7

Носителите на социјалната заштита, во рамките на своите права и должности, заради остварување на целите и задачите на социјалната заштита, особено: ја утврдуваат и спроведуваат политиката на социјалната заштита; обезбедуваат средства и преземаат мерки за остварување и развој на социјалната заштита во согласност со потребите и можностите; обезбедуваат откривање, следење, проучување и решавање на социјалните појави и проблеми; донесуваат планови и програми за развој на социјалната заштита; преземаат превентивни мерки за спречување и отстранување на причините кои доведуваат до положба од социјална потреба; ги обезбедуваат правата предвидени со овој закон и утврдуваат други права, облици и мерки на социјална заштита; го обезбедуваат вршењето на социјалната работа и се грижат за стручното усовершување на социјалните и другите работници во областа на социјалната заштита.

##### Член 8

Работниците во организациите на здружениот труд, односно работните заедници се грижат за остварување на социјалната сигурност, за унапредување и хуманизација на работните услови и за спречување и остварување на причините за настанување на положба од социјална потреба и врз начелата на солидарност и заемност обезбедуваат и пружаат социјална заштита и ги утврдуваат облиците и обемот на социјалната заштита кои се од интерес за работниците и работните луѓе во организацијата на здружениот труд, односно работната заедница.

## Член 9

Работните луѓе и граѓани во месните заедници одлучуваат за остварувањето и за самоуправното задоволување на заедничките интереси и потреби на работните луѓе и граѓаните во областа на социјалната заштита.

Работните луѓе и граѓани во месните заедници ја организираат и помагаат превентивната дејност во областа на социјалната заштита, ги откриваат социјалните појави и проблеми и покренуваат иницијатива за нивно решавање, организираат одделни облици на заштита на граѓаните врз основа на солидарност и развиваат општествена активност во оваа област.

## Член 10

Самоуправните интересни заедници за социјална заштита врз начелата на заемност и солидарност создаваат услови за организирано задоволување на заедничките потреби и интереси на работните луѓе и граѓаните и обезбедуваат средства за остварување на основните и други права од социјалната заштита.

## Член 11

Општините организираат и обезбедуваат спроведување на социјалната заштита во согласност со општествените планови и ги обезбедуваат обврските утврдени со овој закон и со одлуки на општината од областа на социјалната заштита.

Општините се грижат за воведување, остварување и унапредување на социјалната заштита во организациите на здружениот труд во материјалното производство и во општествените дејности.

## Член 12

Републиката се грижи за развитокот на социјалната заштита и ги обезбедува основните права од социјалната заштита.

## Член 13

Општествено-хуманитарните организации даваат предлози за подобрување на социјалната заштита, како и организираат општествени активности во областа на социјалната заштита и спроведуваат акции за задоволување на одделни социјални потреби.

## Член 14

За изедначување на неопходното живо за обезбедување и задоволување на основните права од социјалната заштита, Републиката самоуправна интересна заедница на социјалната заштита во која е интересно здружена социјалната заштита (во натамошниот текст: Републичка заедница), општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита (во натамошен текст: општински заедници), соработницата на општините и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со општествен договор или со друг самоуправен општ акт ги усогласуваат изворите на средства за тие потреби и висината на средствата што ќе се издвојуваат за нивно задоволување.

Со општествениот договор од став 1 на овој член или со друг самоуправен општ акт се утврдуваат и условите и начинот на обезбедување средства на општинските заедници на социјалната заштита кои не се во состојба да го обезбедат остварувањето на утврдените стандарди за основните права од социјалната заштита што врз начелата на социјалистичкиот хуманизам, солидарноста и заемноста се остваруваат преку Републиката заедница.

## Член 15

Носителите на социјална заштита можат да ги прошируваат правата утврдени со овој закон и да прошируваат и други права од социјалната заштита за чие остварување обезбедуваат средства.

Носителите на социјалната заштита во остварувањето на заштита меѓусебно и со други организации и заедници соработуваат и можат да ги здружуваат средствата за остварување на заедничките потреби и интереси, заеднички да основаат организации на

здружениот труд, да организираат општествени активности и да преземаат и други мерки што имаат за цел остварување на социјалната заштита.

## III. КОРИСНИЦИ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

## Член 16

Корисници на социјална заштита се:

- малолетни лица без родителска грижа;
- малолетни лица со воспитно-социјални проблеми;
- малолетни лица воспитно запуштени;
- лица со пречки во психичкиот и физичкиот развиток;
- стари лица без семејна грижа;
- лица со општествено негативни навики и поведенија;
- самохрани родители;
- лица неспособни за работа материјално необезбедени;
- лица кои поради посебни околности се нашле во положба од социјална потреба и
- лица на кои им се потребни услуги во вид на социјална работа.

Со самоуправни спогодба меѓу Републиката и општинските заедници поблиску се определуваат корисниците на социјалната заштита.

## IV. ОСНОВНИ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

## Член 17

Основни права од социјалната заштита се:

1. Постојана парична помош;
2. Оспособување за работа;
3. Сместување во организација на здружениот труд или во друго семејство и
4. Паричен надоместок за помош и нега од друго лице.

## 1. Постојана парична помош

## Член 18

Право на постојана парична помош имаат лицата неспособни за работа, материјално необезбедени.

## Член 19

Постојана парична помош се обезбедува во вид на основна парична помош на носителот на правото и додатоци за членовите на домаќинството неспособни за работа (соуживатели на помошта).

Висината на постојаната парична помош се утврдува во зависност од просечно остварениот личен доход во Републиката така што да обезбеди социјална сигурност на корисникот на постојана парична помош.

Висината на постојаната парична помош со самоуправни спогодба ја утврдуваат Републиката и општинските заедници.

## Член 20

Неспособни за работа во смисла на овој закон се сметаат:

- лица со загубена работна способност утврдена според прописите за пензиското и инвалидското осигурување;
- лица постари од 65 години (маж), односно 60 години (жена);
- деца до навршени 15 години на живот, а ако се на редовно школување до наполниети 26 години на живот;
- лица со пречки во психичкиот и физичкиот развиток до оспособување за работа и
- самохрана мајка и за време на бременост и после породувањето или самохран татко до навршување на тригодишна возраст на детето.

Загубената работна способност во смисла на став 1 алинеја 1 на овој член ја утврдува стручен орган на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за оцена на преостанатата работна способност и

работниците, формиран според прописите на пензиското и инвалидското осигурување.

За материјално обезбедено во смисла на овој закон, се смета лице кое нема неопходно потребни средства за издржување;

— ако приходот остварен од личен доход од работен однос, пензија и пензиоки примања, вршење на стопанска и професионална дејност, вршење на земјоделска дејност, законско издржување и други приходи на домаќинството по член не го надминуваат месечниот износ на приходи што со самоуправен општ акт ќе го определи општинската заедница, но кој не може да биде помал од 5% од просечниот месечен чист личен доход на сите вработени во Републиката остварен во претходната година и

— ако не остварил средства за издржување од лицата кои се должни да го издржуваат или ако лицето кое е должно да го издржува не остварува приходи повисоки од 30% по член на домаќинството од просечниот чист личен доход на сите вработени во Републиката остварен во претходната година.

#### Член 21

Како приход остварен од личен доход од работен однос и од вршење на самостојна стопанска и професионална дејност во смисла на член 20 став 3 на овој закон се смета просечниот месечен износ на чистиот личен доход, надоместоците и другите примања остварени во последните три месеци од поднесувањето на барањето.

Како приход остварен од пензии и пензиоки примања во смисла на член 20 став 3 на овој закон се смета просечниот месечен износ на пензијата и пензииските примања исплатени во последните три месеци од поднесувањето на барањето.

Како приход остварен од вршење на земјоделска дејност во смисла на член 20 став 3 на овој закон се смета катастарскиот приход помножен со факторот кој одговара на односот на катастарскиот приход според народниот доход на индивидуалното земјоделство, за утврдување на вистинските приходи од земјоделска дејност, а согласно со Законот за даноците на граѓаните.

Како други приходи на домаќинството во смисла на член 20 став 3 на овој закон се сметаат приходи од привремено и повремено вршење на други работи, односно дејности, приходи остварени од издавање под закуп на станови, деловни простории, земјиште, работа по домови и други приходи кои подлежат на оданочување, пресметани од основицата на данокот од претходната година.

Поблиските услови и начинот на утврдувањето на приходите од став 1 до став 4 на овој член спогодбено ги утврдуваат Републиката и општинските заедници.

#### Член 22

Како приходи на домаќинството не се сметаат приходите остварени како паричен надоместок за телесно оштетување, додаток за помош и нега, додатоците на деца, стипендии и кредити на ученици и студенти и алиментации на другите членови на домаќинството.

#### Член 23

Како домаќинство во смисла на овој закон се смета заедница на живеење, стопанисување и трошење на остварените приходи на сите членови на домаќинството.

Како членови на домаќинството се сметаат: корисникот и неговиот брачен другар, децата (родени во брак, или вон брак, или посвоени), посиноци и внучиња без родители што ги издржува корисникот, родителот, тес. тешта, брат и сестра на корисникот што ги издржува корисникот.

#### Член 24

Постојаната парична помош се исплатува во месечни износи.

На лицата кои остваруваат приходи што се земаат предвид при утврдувањето на правото на постојаната парична помош, помошта им се обезбедува

во висина на разликата меѓу месечните приходи по член на домаќинството и висината на постојаната парична помош што би ја оствариле доколку такви приходи немаат (намален износ на постојана парична помош).

## 2. Оспособување за работа

#### Член 25

Право на осспособување за работа според овој закон имаат лицата со пречки во психичкиот и физичкиот развој по правило, до навршени 22 години кои според степенот на оштетеноста и преостанатата способност можат да се оспособат за работа, ако тоа право не можат да го остварат по друг основ.

Лицето упатено на осспособување за работа има право на надоместок на трошоците за времето на осспособување за работа кое може да трае најмногу до 4 години.

## 3. Сместување во организација на здружениот труд или во друго семејство

#### Член 26

Право на сместување во организација на здружениот труд или во друго семејство, според овој закон, имаат корисниците на социјална заштита кои немаат соодветни услови за живеење во своето семејство или од други причини им е потребно сместување во организација на здружениот труд или во друго семејство, а не може да се примени друг облик на социјална заштита.

Во согласност со одредбите од став 1 на овој член право на сместување во организација на здружениот труд или во друго семејство имаат:

- малолетни лица без родителска грижа;
- малолетни лица со воспитно-социјални проблеми;
- малолетни лица воспитно запустени;
- стари лица без семејна грижа;
- самохрана мајка еден месец пред породување и по породување до 3 месечна возраст на детето;
- лица со пречки во психофизичкиот и физичкиот развој упатени на осспособување за работа надвор од местото на живеење и
- лица со пречки во психофизичкиот и физичкиот развој неспособни за рехабилитација.

#### Член 27

При изборот на семејствата во кои се сместуваат лицата од член 26 на овој закон, се води грижа особено за материјалните, станбените, здравствениите и моралните подобности на семејствата во кои лицата се сместуваат.

Семејствата од став 1 на овој член имаат право на надоместок за сместените лица чија висина спогодбено ја утврдуваат со општинската заедница.

#### Член 28

Лицата кои се сместуваат во организација на здружениот труд или во друго семејство ги сносат трошоците, односно дел од трошоците потребни за сместувањето според нивните материјални можности.

Доколку лицата од став 1 на овој член не се во состојба да ги сносат трошоците односно дел од трошоците, трошоците паѓаат на товар на нивните родители кои според законот се должни за нивното издржување.

#### Член 29

Видот и обемот на социјалната заштита што се обезбедува на лицата сместени во организација на здружениот труд или во друго семејство, начинот и условите за сместување на лицата во други семејства, како и висината на трошоците односно на делот од трошоците што паѓаат на товар на лицето сместено во организација на здружениот труд или во друго семејство, односно на роднините од член 28 на овој закон со самоуправа спогодба ја определуваат Републиката и општинските заедници.

#### 4. Паричен надоместок за помош и нега од друго лице

##### Член 30

Право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице имаат корисниците на постојана парична помош и лицата со тешки, потешки и најтешки пречки во психичкиот и физичкиот развиток над 26 годишна возраст на кои заради инвалидноста им е неопходна постојана помош и нега од друго лице, ако тоа право не може да го остварат по друг основ.

##### Член 31

Насод и мислење за потребата од постојана помош и нега од друго лице за корисниците на постојана парична помош дава стручен орган на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за оцена на преостанатата работна способност на работниците, формиран според прописите за пензиското и инвалидското осигурување, под услови утврдени со прописите за пензиското и инвалидското осигурување, а за лицата со тешки, потешки и најтешки пречки во психичкиот и физичкиот развиток надлежната организација на здружениот труд која врши распоредување на лицата со пречки во психичкиот и физичкиот развиток под услови утврдени со прописите за распоредување и евидентирање на лицата со пречки во психичкиот и физичкиот развиток.

##### Член 32

Поблиските услови и висината на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице спогодбено ги уредуваат Републичката и општинските заедници.

#### V. ДРУГИ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

##### Член 33

Други права од социјалната заштита се:

1. Здравствена заштита на корисниците на основните права од социјалната заштита;
2. Еднократна парична помош и помош во натура;
3. Домашна нега и помош;
4. Помош во дневно згрижување и
5. Услуги во вид на социјална работа.

##### Член 34

Обемот на правата од социјална заштита од член 33 на овој закон го утврдува општинската заедница и општината, врз основа на заедничките основи и мерила спогодбено утврдени меѓу општинските и Републичката заедница.

##### Член 35

Здравствената заштита се обезбедува на корисниците на основните права од социјална заштита кои немаат право на заштита по друг основ.

Со самоуправни спогодба меѓу општинската заедница за социјална заштита, самоуправната интересна заедница за здравствена заштита и општината ќе се уреди начинот на обезбедување на оредствата, а обемот и начинот на остварувањето на здравствената заштита на корисниците на основните права од социјална заштита се обезбедува во согласност со прописите со кои се уредува здравствената заштита.

##### Член 36

Еднократна парична помош или помош во натура се доделува на лица или семејства, кои се нашле во положба од социјална потреба, заради претрпена елементарна непогода, епидемија, подолго лекување во здравствена работна организација и друго.

##### Член 37

Домашна нега и помош се обезбедува на стари, изнемоштени, хронично болни и други лица кои не се во состојба сами да се грижат за себе, а им е потребна нега и извршување на домашни работи (одржување хигиена, исхрана, набавка и друго).

##### Член 38

Помош во дневно згрижување се обезбедува на стари и изнемоштени возрасни лица преку давање услуги во врска со исхрана, дневен престој, културно-забавен живот, одржување хигиена и друго.

##### Член 39

Услуги во вид на социјална работа се обезбедуваат на работниците, работните луѓе и граѓаните зависно од материјалните можности и користењето на правата од социјалната заштита со давање помош во врска со вработување, школување, организирање општествена исхрана, средување на семејни односи, давање совети, помош за остварување права со кои лицата ги задоволуваат своите потреби, како и други облици на социјална работа.

#### VI. ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

##### Член 40

Организација на здружениот труд за социјална заштита е основна и друга организација на здружениот труд која на организиран начин обезбедува социјална заштита на одредени категории лица, кои се наоѓаат во положба од социјална потреба утврдена со овој закон и со други прописи.

Како организација на здружениот труд за социјална заштита во смисла на овој закон се смета и организацијата на здружениот труд чија основна дејност е проучување на појавите и проблемите во областа на социјалната заштита и унапредување на социјалните дејности.

##### Член 41

Дејноста што ја вршат организациите на здружениот труд за социјална заштита е од посебен општествен интерес.

##### Член 42

Организација на здружениот труд за социјална заштита можат да основаат организации на здружениот труд, месни заедници, самоуправни интересни заедници, општествено-политички заедници и други општествени правни лица.

Организација на здружениот труд за социјална заштита не можат да основаат работните луѓе и граѓаните и граѓански правни лица.

##### Член 43

Центарот за социјална работа како организација на здружениот труд за социјална заштита врши особено: спроведување на социјалната заштита во општината преку решавање на правата од социјалната заштита определени со овој закон; откривање, следење и проучување на состојбите и проблемите во областа на социјалната заштита; изготвување планови и програми за развој на социјалната заштита; вршење работи како орган за старателство; поттикнување и презема превентивни дејствија во спречување и отстранување на причините за настанување на положби од социјална потреба; водeње евиденција на корисниците на социјалната заштита; вршење стручни работи од областа на социјалната заштита за потребите на организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници на социјалната заштита, односно другите општествени дејности.

Две или повеќе општини можат да основаат заеднички центар за социјална работа како меѓуопштински, односно регионален центар за социјална работа.

##### Член 44

Организациите на здружениот труд за социјална заштита можат да се основаат за вршење на следните работи:

- згрижување и воспитување на малолетни лица без родителска грижа;
- прифаќање, згрижување, опсервација и воспитување на воспитно-запуштени малолетни лица;
- згрижување, воспитување и оспособување на воспитно-запуштени малолетни лица;
- сместување, згрижување, нега, третман и дневен престој на лица со пречки во психичкиот и фи-

зичкиот развнток, на кои поради нивната психофизичка состојба им е потребна трајна грижа, нега и помош;

— дијагностика, рехабилитационо-корекционен третман, воспитание и образование и работно оспособување на лица со пречки во психичкиот и физичкиот развнток;

— оспособување и вработување под посебни услови на лица со пречки во психичкиот и физичкиот развнток;

— сместување, нега, исхрана, дневен престој и домашна нега на стари и други изнемоштени лица и

— проучување на појавите и проблемите во областа на социјалната заштита и унапредување на социјалните дејности.

За вршење на работите од став 1 на овој член, врз начелата на рационалност и ефикасност и во согласност со плановите и програмите за развој донесени од носителите на социјалната заштита, се основаат организации на здружениот труд за задоволување на заедничките потреби и интереси на една или повеќе општини или на Републиката.

#### Член 45

Организација на здружениот труд за згрижување и воспитание на малолетни лица без родителска грижа, обезбедува згрижување и воспитување на деца и младици без родителска грижа и на деца и младици чиј развнток е загрозен заради семејни неприлики.

Организацијата од став 1 на овој член должна е на децата и младниците да им обезбеди предучилишно, основно и средно насочено воспитание и образование во соодветна организација за згрижување, воспитание и образование, да им обезбеди организирана стручна помош за успешно совладување на воспитно-образовните програми и да организира различни облици на работа и живот на децата и младниците, како и да се грижи за нивното здравје.

Во организацијата од став 1 на овој член може да се организира привремено сместување и престој на самохрани мајки еден месец пред породувањето и по породувањето до три месечна возраст на детето.

#### Член 46

Организација на здружениот труд за прифаќање, згрижување и воспитување на воспитно-запуштени малолетни лица обезбедува прифаќање, краткотрајно сместување, згрижување, опсервација, дијагностицирање и воспитување на малолетни лица кои ги упатуваат надлежните органи со цел да се спроведат соодветни мерки за заштита.

Организацијата на здружениот труд од став 1 на овој член, должна е да обезбеди основно и средно насочено воспитание и образование на малолетните лица во соодветна организација за воспитание и образование.

#### Член 47

Организација на здружениот труд за згрижување, воспитување и образование на воспитно-запуштени малолетни лица обезбедува згрижување, опсервација, основно и средно насочено воспитание и образование во соодветна организација за воспитување и образование.

Во организацијата од став 1 на овој член во согласност со прописите за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи се извршува воспитната мерка упатување во воспитна установа.

#### Член 48

Организациите на здружениот труд од член 46 и 47 на овој закон, должни се на малолетното лице да му обезбедат стручна помош за успешно совладување на воспитно-образовните програми, организираат слободни активности, развивање на позитивните лични и колективни односи, чувство на колективен живот, одржување на врски со семејството, како и да се грижат за здравјето на малолетниците.

#### Член 49

Организација на здружениот труд за сместување и згрижување на лица со пречки во психичкиот и физичкиот развнток на кои им е потребна трајна грижа, нега и помош и кои заради психофизичката состојба и потребата од трајна грижа и нега не можат да останат во своето семејство или во друга организација на здружениот труд од социјална заштита, обезбедува сместување, згрижување, нега, третман, рехабилитација, работно ангажирање, дневен престој и здравствена заштита.

#### Член 50

Организација на здружениот труд за рехабилитација на лица со пречки во психичкиот и физичкиот развнток во зависност од видот и степенот на попреченоста во психичкиот и физичкиот развој на лицата, обезбедува опсервација, рехабилитационо-корекционен третман, воспитување и образование, работно оспособување и здравствена заштита, организира културно-забавни, спортоки и други активности во зависност од потребите и психофизичките способности и можности на лицата со пречки во психичкиот и физичкиот развнток

Организацијата од став 1 на овој член може во рамките на својата дејност преку организирање на дневен или полудневен престој за корисниците кои не се институционално згрижени да обезбедува одделни услуги.

Организацијата од став 1 на овој член основното и средното насочено воспитание и образование и работно оспособување го организира согласно со прописите за основно и средно насочено воспитание и образование.

#### Член 51

Организација на здружениот труд за сместување, нега, исхрана, дневен престој и домашна нега на стари и други изнемоштени лица обезбедува услуги во вид на организирано сместување, исхрана, помош и нега, социјална работа, здравствена заштита, одмор и рекреација, како и други активности и стручен третман зависно од потребите, способностите и барањата на корисникот.

#### Член 52

Организација на здружениот труд за вработување на лицата со пречки во психичкиот и физичкиот развнток (заштитна организација) под посебни услови утврдени со овој закон обезбедува вработување на лицата со пречки во психичкиот и физичкиот развнток кога лицата кои поради видот и степенот на оштетувањето не можат да се оспособат за вработување во здружениот труд.

#### Член 53

Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности ги проучува социјалните појави и проблеми, ја следи работата и укажува стручна помош на организациите на здружениот труд за социјална заштита, укажува стручно-методолошка помош во изработка на планови и програми за развој на социјалната заштита, предлага мерки за унапредување на социјалната работа, ја развива истражувачката работа во областа на социјалната заштита, врши статистичка обработка на податоците од евиденцијата што ја водат организациите на здружениот труд за социјална заштита за корисниците, видот на услугите, капацитетите и работниците во областа на социјалната заштита во СР Македонија и врши стручно-аналитички работи за потребите на други самоуправни организации и заедници.

#### Член 54

Организација на здружениот труд за социјална заштита може да се основа ако се обезбедени просторни услови, соодветна опрема, стручни кадри и потребни финансиски средства како и ако се исполнети другите пропишани стандарди и услови за вршење на дејноста

Одредбите од став 1 на овој член се применуваат и во случаи на проширување на дејноста на организацијата на здружениот труд за социјална заштита.

Стандардите и другите услови од став 1 на овој член со самоуправна спогодба ги определуваат општинските и Републичката заедница.

#### Член 53

Организацијата на здружениот труд за вработување на лица со пречки во психичкиот и физичкиот развото (заштитна организација) за да може да се основа како организација од областа на социјалната заштита, должна е, во вкупниот број на вработени во непосредното производство да вработи најмалку 50% лица попречени во психичкиот и физичкиот развото, врз основа на извршената категоризација за степенот што не овозможува вработување по други организации на здружениот труд.

#### Член 54

Пред донесување на актот за основање, основачот е должен да изработи елаборат за општествената оправданост за основање на организација на здружениот труд за социјална заштита, кој содржи доказ за постоење на долгорочна потреба за вршење на одредени дејности од социјална заштита и за можностите за обезбедување на материјални и кадровски услови за работа.

Пред усвојување на елаборатот за општествената оправданост за основањето на организација на здружениот труд за социјална заштита, основачот е должен да обезбеди согласност за оправданоста на основањето од соодветната заедница за социјална заштита, освен во случај кога основач е општествено-политичка заедница.

Основачот е должен да прибави согласност од став 2 на овој член и во случај на проширување на дејноста на организацијата на здружениот труд за социјална заштита.

#### Член 55

Основачот на организацијата на здружениот труд за социјална заштита должен е да обезбеди мислење за општествената оправданост на основањето на организацијата на здружениот труд за социјална заштита од општинската заедница на чие подрачје организацијата ќе ја врши дејноста.

#### Член 56

Организацијата на здружениот труд за социјална заштита може да отпочне со работа, откако, функционерот на општинскиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита, односно, за организацијата на здружениот труд за социјална заштита од општ интерес за Републиката, функционерот на републичкиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита, врз основа на наод на одделна стручна комисија која за таа цел ја формира ќе утврди дали се исполнети условите од член 54 на овој закон.

#### Член 57

Во организацијата на здружениот труд за социјална заштита во основање се формира посебен совет како орган на управување на организацијата на здружениот труд во основање.

Собранието на општината го определува вкупниот број на членови на советот и именува определен број негови членови кој не може да биде поголем од бројот на членовите на советот што ги избираат работниците кои се во работен однос во организацијата на здружениот труд за социјална заштита во основање, а за организацијата на здружениот труд во основање од општ интерес за Републиката определувањето на вкупниот број на членовите на советот и имнувањето на определен број негови членови го врши Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### Член 60

Организацијата на здружениот труд за социјална заштита може да ја промени својата дејност само со претходна согласност од основачот.

#### Член 61

Организацијата на здружениот труд за социјална заштита се укинува ако не ги исполнува условите пропишани со овој закон и други прописи и ако не постојат услови за вршење на нејзината дејност.

#### Член 62

Со цел да се обезбеди посебниот општествен интерес во организациите на здружениот труд за социјална заштита, во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес во тие организации на здружениот труд учествуваат претставници на општествено-политичката заедница, претставници на основачите, претставници на самоуправните интересни заедници, месните заедници, претставници на заинтересирани организации, претставници на корисниците (ако се деловно способни), односно родителите или старателите (претставници на општествената заедница).

Составот и бројот на претставниците на општествената заедница, како и начинот на нивното учество во одлучувањето во работите од посебен општествен интерес, се утврдува со статутот на организацијата на здружениот труд за социјална заштита.

#### Член 63

Како работи од посебен општествен интерес во организацијата на здружениот труд за социјална заштита се сметаат: одлучување за остварување на заедничките основни намени за користење на средствата; утврдување на основните услови за стекнување на доходот и за работењето; утврдување на предлогот, изменување и дополнување на статутот; донесување на планови и програми за работа и развој; донесување одлука за проширување на дејноста и други статусни промени на организацијата на здружениот труд; разгледување извештајот на организацијата на здружениот труд за остварените резултати во работата; наодите и мислењата од извештајот за извршениот надзор над законитоста, односно стручниот надзор и заклучоците на самоуправната работничка контрола на самоуправните интересни заедници; и именување и разрешување на индивидуалниот работоводен орган.

За работите од став 1 на овој член се одлучува со мнозинство на гласови на претставниците на општествената заедница и со мнозинство на гласови од членовите на органот на управувањето избрани од работната заедница, односно со мнозинство на гласови на работниците од организацијата на здружениот труд за социјална заштита.

#### Член 64

Согласност на одредбите на самоуправната спогодба за здружување и статутот на организацијата на здружениот труд за социјална заштита, кога тие одредби се од значење за остварувањето на посебниот општествен интерес во давањето на услугите од социјална заштита, дава Собранието на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија за организации на здружениот труд за социјална заштита од општ интерес за Републиката.

#### Член 65

Организацијата на здружениот труд за социјална заштита ги прима корисниците на основните права од социјалната заштита врз основа на решение од центарот за социјална работа.

#### Член 66

Организацијата на здружениот труд за социјална заштита е должна да даде социјална заштита на лицето кое се наоѓа во положба од социјална потреба.

Организацијата на здружениот труд за социјална заштита е должна, ако има слободни капацитети, да го прими корисникот на основните права од социјалната заштита.

## Член 67

Во обезбедувањето на средства во организациите на здружениот труд за социјална заштита кои според овој и друг закон покрај социјалната заштита обезбедуваат здравствена заштита, превентива, дефектолошка дијагностика, воспитно-образовен-корекционен третман, работно оспособување и одредени облици на непосредна детска заштита, учествуваат соодветните самоуправни интересни заедници.

Начинот на обезбедувањето на средствата од став 1 на овој член се регулира со самоуправни спогодба меѓу организацијата на здружениот труд за социјална заштита, општинската заедница за социјална заштита и соодветните самоуправни интересни заедници.

## Член 68

Организацијата на здружениот труд за социјална заштита води евиденција и документација за корисниците на социјалната заштита и за видот на услугите и податоците ги доставува до Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности.

Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности врши обработка на податоците и резултатите од обработката ги доставува до заинтересираните органи, организации и заедници.

Видот и начинот на водењето на евиденцијата и документацијата како и обрасците и роковите за доставување на податоците ги пропишува Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

## Член 69

Надзор над законитоста на работата на организациите на здружениот труд за социјална заштита од општ интерес за Републиката врши Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

Надзор над законитоста на работата на другите организации на здружениот труд за социјална заштита врши општинскиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита.

## Член 70

Надзор на стручната работа на организациите на здружениот труд за социјална заштита и на стручните работници во нив врши Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности.

## Член 71

Надзор на воспитно-образовната работа и здравствената заштита која се остварува во организациите на здружениот труд за социјална заштита се врши согласно со прописите за воспитание и образование и здравствена заштита.

## Член 72

Во вршењето на стручниот надзор учествуваат стручни работници од областите кои се застапени во дејноста на организацијата на здружениот труд за социјална заштита во која се врши стручниот надзор.

Стручните работници што вршат стручен надзор не можат да бидат со помал степен на образование од степенот на образованието на работниците врз чија работа се врши стручниот надзор.

## Член 73

Организацијата на здружениот труд што врши стручен надзор е должна да изврши таков надзор по барање на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

## Член 74

Целта на стручниот надзор на работата на организациите на здружениот труд за социјална заштита и стручните работници е да се утврдат условите за извршувањето на основната дејност на организациите на здружениот труд, начинот и ефикасноста на укажувањето на социјалната заштита, како и квалитетот и обемот на работата на стручните работници

## Член 75

Организацијата на здружениот труд што врши стручен надзор организира и спроведува надзор според своја програма или врз основа на податоци на организацијата на здружениот труд за социјална заштита како и врз основа на образложен предлог од основачот, самоуправни интересни заедници и други органи, организации, заедници и граѓани.

Стручниот надзор на организациите на здружениот труд за социјална заштита и стручните работници мора да се изврши ако тоа го бара основачот или заинтересираната самоуправни интересна заедница.

Трошоците за извршениот стручен надзор од став 2 на овој член паѓаат на товар на основачот или на заинтересираната самоуправни интересна заедница која барала спроведување на стручен надзор.

## Член 76

Организацијата на здружениот труд за социјална заштита должна е да го овозможи вршењето на стручниот надзор.

Организацијата на здружениот труд што го извршила надзорот во рок од 15 дена по извршувањето на надзорот поднесува извештај со мислење, предлози за мерките што треба да се преземат за отстранување на утврдените недостатоци до предлагачот за вршење на стручниот надзор, органот што го определил надзорот, до заинтересираните самоуправни интересни заедници, до основачот и до Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

Организацијата на здружениот труд е должна да ги разгледа наодите во извештајот за извршениот стручен надзор и да преземе соодветни мерки за отстранување на утврдените недостатоци и за тоа да го известат Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

## Член 77

Во работните организации за социјална заштита од општ интерес за Републиката и во основните организации на здружениот труд во нивен состав, конкурсната комисија за именување на индивидуален работоводен орган се состои од 8 члена од кои 2 члена именува работничкиот совет на организацијата, 2 организацијата на синдикатот на организацијата на здружениот труд и по 2 члена Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Синдикатот на општествените дејности на Македонија.

## Член 78

Согласност на одлуката за именување и разрешување на индивидуален работоводен орган на организацијата на здружениот труд за социјална заштита дава Собранието на општината, односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија за организации на здружениот труд од општ интерес за Републиката.

## Член 79

Стручните работи од областа на социјалната заштита ги извршуваат работници со висока стручна подготовка.

## Член 80

Работниците во организациите на здружениот труд за социјална заштита се должни да ја чуваат професионалната тајна за фактите што се однесуваат на личниот живот на определено лице и да ја почитуваат личноста на човекот и неговото достоинство.

## Член 81

Социјалните и другите стручни работници имаат право и должност стручно да се совршуваат.

Заради дополнување на стручните знаења и совршување на социјалните и другите стручни работници организацијата на здружениот труд за социјална заштита е должна да им обезбеди стручно совршување, под услови и во времетраење утврдено со самоуправниот општ акт на организацијата на здружениот труд.

## Член 82

Во спроведувањето на социјалната заштита, организацијата на здружениот труд за социјална заштита, соработува со граѓаните, месните заедници, општествено-хуманитарните организации, здруженијата на граѓаните, општествено-политичките организации, организациите на здружениот труд од областа на материјалното производство, здравството, образованието и другите дејности, со самоуправните интересни заедници и други органи, организации и заедници.

## Член 83

При одлучувањето за правата и облиците на социјалната заштита, социјалните и другите стручни работници, применувајќи ги методите на социјалната работа со поединци, семејство и групи се раководат од интересите на поединецот, семејството и групата на кои треба да им се обезбеди социјална заштита како и материјалните можности, а врз начелата на хуманоста, економичноста и рационалноста.

## VII. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

## Член 84

За правата од социјалната заштита во прв степен решава центарот за социјална работа на чие подрачје лицето во положба од социјална потреба има живеалиште.

Постапката за остварување на правата од социјална заштита се поведува по барање на лицето во положба од социјална потреба, по службена должност, по пријава на месни заедници, организации на здружениот труд, општествено-хуманитарни организации, родители односно старатели, роднини и граѓани.

## Член 85

На лицето што се нашло во положба од социјална потреба надвор од подрачјето на живеалиштето, социјална заштита му обезбедува центарот за социјална работа каде лицето престојува.

Центарот за социјална работа, во случаите од став 1 на овој член има право на надоместок на трошоците од општинската заедница за социјална заштита од општината на чие подрачје лицето има живеалиште, а за лицата со непознато живеалиште од Републичката заедница.

## Член 86

Центарот за социјална работа по службена должност прибавува докази за утврдување на фактичката положба на лицето во положба од социјална потреба.

При утврдувањето положбата од социјална потреба и обликот на социјалната заштита, центарот за социјална работа изготвува социјална ачамнеза.

## Член 87

Против решението на првостепениот орган за правата од социјалната заштита решава општинската заедница.

## Член 88

Пријавувањето на лицата со пречки во психичкиот и физичкиот развој за разврстување се врши во центарот за социјална работа.

Пријавувањето од став 1 на овој член го вршат месните заедници, здравствениите, воспитно-образовните и другите организации на здружениот труд, општествено-хуманитарните организации, родителите односно старателите, роднините и граѓаните.

## Член 89

Центарот за социјална работа врз основа на наод и мислење од стручна организација на здружениот труд која исполнува посебни услови донесува заклучок за видот и степенот на оштетеноста и го евидентира лицето со пречки во психичкиот и физичкиот развој.

Против заклучокот за видот и степенот на оштетеноста од став 1 на овој член може да се изјави приговор по кој центарот за социјална работа донесува решение.

По жалба против решението од став 2 на овој член решава Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

Условите што треба да ги исполнува организацијата на здружениот труд што дава наод и мислење при разврстувањето на првостепениот и второстепениот орган, начинот на разврстувањето и начинот на водењето на евиденцијата на лицата со психофизички недостатоци во центарот за социјална работа, ги пропишува Републичкиот комитет за здравство и социјална политика во согласност со Републичкиот комитет за образование и наука.

## Член 90

Во случаите кога лицето од член 16 став 1 алинеја 5 на овој закон има имот, а поднесе барање за остварување на основните права од социјалната заштита, центарот за социјална работа може да склучи договор за доживотно издржување со што неговиот имот станува општествена сопственост.

За користење на имотот на лицето од член 16 став 1 алинеја 5 на овој закон, доколку лицето остварува основно право од социјална заштита, центарот за социјална работа може да склучи договор со земјоделска или друга организација на здружениот труд или заинтересирано лице.

Надоместокот остварен од користење на имотот се смета за приход на општинската заедница и се користи за покривање на трошоците за остварување на основните права од социјална заштита.

## Член 91

Правото на социјална заштита се стекнува од денот на почнувањето на постапката и трае до постоењето на условите за стекнување со тоа право.

## Член 92

Корисникот на правото на социјална заштита е должен во рок од 15 дена да поднесе пријава до центарот за социјална работа за секоја промена која би влијаела на постоењето или промената на признатото право на социјална заштита.

Корисникот кој не ќе поднесе пријава во смисла на став 1 од овој член или поднесе неточна пријава е должен да ги врати, односно надомести средствата.

## Член 93

Постапката за остварување на правата од социјална заштита е итна и бесплатна.

Решенис по барање или предлог за остварување на правата од социјалната заштита се донесува во рок од 15 дена, а по исклучок кога е потребно д се прибават посебни докази, во рок од 30 дена по поднесувањето на барањето или предлогот.

## Член 94

Центарот за социјална работа го спроведува извршувањето на решенијата за признавање на правата од социјална заштита.

## Член 95

Трошоците на постапката во врска со остварувањето на право од социјална заштита ги обезбедува општинската заедница.

## Член 96

Во постапката за остварување на правата од социјалната заштита се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка, ако со овој закон не е поинаку определено.

Во постапката од став 1 на овој член центарот за социјална работа ги применува методите на социјална и друга стручна работа.



## VIII. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

### Член 97

Работниците во основните организации на здружениот труд и во работните заедници што вршат работи од заеднички интерес за повеќе основни организации на здружениот труд; работните луѓе кои со личен труд и средства на трудот над кои постои право на сопственост вршат производни, земјоделски, занаетчиски, услужни и други професионални дејности, заедно со работниците со кои ги здружуваат трудот и средствата на трудот, организирани во здруженија или во други облици на здружување; работните луѓе во работните заедници на државните органи, општествено-политичките организации и општествените организации и другите работни заедници што не се организирани како организации на здружениот труд; активните воени лица и цивилните лица во служба на вооружените сили на СФРЈ; работните луѓе и граѓаните во месните заедници; работниците во организациите на здружениот труд од областа на социјалната заштита здружени во повисок облик на здружување на трудот и средствата; заинтересираните општествени организации и здруженија и други заинтересирани организации и заедници и работниците во организациите на здружениот труд што вршат дејност во областа на социјалната заштита, основаат самоуправни интересни заедници за социјална заштита за задоволување на потребите и интересите во областа на социјалната заштита и за усогласување на трудот во оваа област со тие потреби и интереси.

### Член 98

Самоуправната интересна заедница за социјална заштита по правило се основа за подрачјето на една општина.

Во општинската заедница, под условите утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното основање или со нејзиниот статут можат да се организираат основни заедници или единици за определено подрачје или за остварување на определени заеднички интереси, заради што непосредно остварување на определени самоуправни права и интереси на работниците и другите работни луѓе, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Кога самоуправната интересна заедница за социјална заштита се основа за подрачје пошироко од подрачјето на општината, за подрачјата на општините се основаат основни заедници како делови на таа самоуправна интересна заедница.

Општинските заедници можат да се здружуваат во регионални самоуправни интересни заедници.

### Член 99

Општинска самоуправна интересна заедница може да се основа и за повеќе сродни дејности.

### Член 100

Заради остварување на солидарноста и заемноста, обезбедување на одреден обем на права и изедначување на условите за развој на социјалната заштита во Републиката, општинските заедници заедно со општествените организации од областа на социјалната заштита како и заинтересираните организации на здружениот труд и другите организации и здруженија на граѓаните што се од општ интерес за Републиката, со самоуправна спогодба се здружуваат во Републичка самоуправна интересна заедница за социјална заштита.

### Член 101

Дејноста на заедниците за социјална заштита е од посебен општествен интерес.

### Член 102

Општинската заедница се основа со самоуправна спогодба која се утврдува на собирите на работните луѓе односно на собирите на работните луѓе и граѓаните, со мнозинство на гласови на работните луѓе односно работните луѓе и граѓаните што го сочинуваат собирот.

Самоуправната спогодба, во името на учесниците на спогодбата, ја склучуваат органите определени со статутот, односно со друг самоуправен општ акт на организацијата на здружениот труд или други организации и заедници.

### Член 103

Самоуправната спогодба за основање и статутот на општинската заедница ги потврдува Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на заедницата, а самоуправната спогодба за основање и статутот на Републичката заедница ги потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

### Член 104

Вршењето на стручните, административните и помошните работи Републичката заедница може да го довери на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности, а општинските заедници на центрите за социјална работа.

### Член 105

Надзор над законитоста на работата на општинската заедница врши Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на заедницата.

Надзор над законитоста на работата на Републичката заедница врши Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

### Член 106

Средства за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на социјалната заштита обезбедуваат работниците и другите работни луѓе и преку:

- придонес од доходот на основните организации на здружениот труд;
- придонес од личен доход од работен однос;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и
- придонес од личен доход од самостојно вршење на професионална дејност.

Средствата за социјална заштита се обезбедуваат и со издвојување од средствата остварени од игрите на среќа и од забавните игри на автомати и од други приходи.

### Член 107

Општините и Републиката во рамките на своите права и должности во областа на социјалната заштита, обезбедуваат средства за социјална заштита

### Член 108

Средствата за социјална заштита што се обезбедуваат според одредбите на овој закон не можат да бидат во помал износ во однос на претходната година.

### Член 109

Обврзници на придонесот од доходот за социјална заштита се основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ број 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11.

Основицата за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружениот труд од став 1 на овој член претставува остварениот доход.

### Член 110

Обврзници на придонесот за социјална заштита од личен доход од работен однос се работниците што остваруваат личен доход од работен однос, освен работниците вработени кај обврзниците од член 109 на овој закон.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од став 1 на овој член претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

#### Член 111

Обврзници на придонесот за социјална заштита од личен доход се и работните луѓе што самостојно вршат земјоделска, стопанска и вонстопанска дејност.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од став 1 на овој член е основицата на која се плаќа данок според Законот за даноците на граѓаните.

#### Член 112

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот за социјална заштита од личен доход од работен однос го вршат исплатителите на личните доходи.

Утврдувањето и наплатата на придонесот за социјална заштита од личниот доход од член 111 на овој закон, го врши органот за приходи на општината во роковите и на начин пропишани со Законот за даноците на граѓаните.

#### Член 113

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застареноста и присилната наплата на придонесот за социјална заштита од доходот на организациите на здружениот труд, се применуваат соодветните одредби од Законот за данок на доход на организациите на здружениот труд.

Во поглед на пресметувањето, плаќањето, застареноста, присилната наплата и отписот на придонесот за социјална заштита од личен доход и казните се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

#### Член 114

Општината во рамките на своите права и должности утврдени со Уставот и законот го утврдува и обезбедува остварувањето на општите општествени потреби во областа на социјалната заштита кои се задолжуваат на ниво на општина.

Врз основа на став 1 на овој член општината обезбедува средства за:

- вршење на работите и задачите на центарот за социјална работа утврдени во рамките на овластувањата на центарот како орган на старателство и како организација на здружениот труд со јавни овластувања утврдени со посебни закони, и

- други потреби утврдени со закон и одлука на собранието на општината.

#### Член 115

Републиката ѝ обезбедува средства на Републичката заедница за:

- учество во изградбата, адаптацијата и опремувањето на организациите на здружениот труд за социјална заштита од општ интерес за Републиката, и

- покривање на трошоците на лица со непознато живеалиште корисници на социјална заштита.

#### Член 116

Средства на Републичката заедница се обезбедуваат на начин утврден со прописите што важеле на денот на влегувањето во сила на овој закон.

### IX. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО ВОНРЕДНИ УСЛОВИ

#### Член 117

Заедниците за социјална заштита и организациите на здружениот труд за социјална заштита се должни во самоуправните општи акти, во согласност со закон, да ги утврдат своите задачи за обезбедување на социјалната заштита во вонредни услови (природни и други вонредни состојби, непосредна воена опасност и во војна).

#### Член 118

Заедниците за социјална заштита и организациите на здружениот труд за социјална заштита се должни да обезбедат средства и други услови за работа во вонредни услови.

#### Член 119

Во вонредни услови заедниците за социјална заштита и организациите на здружениот труд, за социјална заштита се должни да ја приспособат својата организација на работа, да преземаат мерки на непречена работа и за отстранување на последиците од таквата состојба.

#### Член 120

Претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика може на организациите на здружениот труд за социјална заштита и на работниците во социјалната заштита да им определи посебни задачи кои во редовни услови не се нивни дејности, односно задачи.

### X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Член 121

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе се казни организацијата на здружениот труд за социјална заштита за прекршок:

- ако не пружи социјална заштита на лице во положба од социјална потреба (член 66 став 1);

- ако не води или неуредно ја води пропишаната евиденција и документација и не ги доставува пропишаните податоци (член 43);

- ако не го прими корисникот на основните права од социјална заштита (член 66 став 2);

- ако оневозможи вршење на стручен надзор (член 76 став 1) и

- ако во определен рок не преземе мерки за отстранување на утврдените недостатоци од извршениот стручен надзор (член 76 став 3).

За прекршоците од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд за социјална заштита со парична казна од 2.500 до 10.000 динари.

### XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 122

Првостепениот орган е должен во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да изврши преведување на лицата кои оствариле право на постојана парична помош според Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“, број 9/78 и 43/78) и ги исполнуваат условите пропишани со овој закон.

До донесувањето на решение за преведување од став 1 на овој член корисникот на постојаната парична помош ќе прими аконтација во висина одредена со прописите што биле во сила до донесувањето на овој закон.

До донесувањето на самоуправната спогодба од член 19 став 3 на овој закон, по новите барања за остварување на постојана парична помош ќе се исплатува аконтација.

#### Член 123

Општинските заедници и општините се должни да го пропишат обемот на правата од социјалната заштита од член 33 на овој закон во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Организациите на здружениот труд за социјална заштита се должни да ја усогласат својата дејност со одредбите на овој закон во рок од 1 година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 124

Спроведбените прописи од член 68 став 3 и член 89 став 4 на овој закон Републичкиот комитет за здравство и социјална политика ќе ги донесе во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## Член 125

Општествениот договор или друг самоуправни акт од член 14 став 1 и самоуправните општи акти од член 16 став 2, член 19 став 3, член 29, член 34, член 35, став 2, член 54 став 3 и член 67 став 2 на овој закон ќе се донесат во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## Член 126

До основање на центар за социјална работа, работите од надлежноста на центарот ги врши органот на управата на општината надлежен за работите на социјалната заштита.

## Член 127

Социјалните работници со завршена виша школска подготовка кои до денот на влегувањето во сила на овој закон имаат повеќе од 15 години работен стаж во областа на социјалната заштита, можат и понатаму да ги извршуваат стручните работи од областа на социјалната заштита, иако во однос на школоката подготовка не ги исполнуваат условите пропишани со овој закон.

Социјалните работници со завршена виша школска подготовка кои на денот на влегувањето во сила на овој закон не ги исполнуваат условите од став 1 на овој член, должни се во рок од 5 години од денот на влегувањето во сила на овој закон да се здобијат со соодветно високо образование, а во спротивно губат право да вршат стручни работи во областа на социјалната заштита.

## Член 128

Републичкиот завод за социјални прашања — Скопје продолжува со работа како организација на здружениот труд за социјална заштита од општ интерес за Републиката, под назив Републички завод за унапредување на социјалните дејности — Скопје.

Продолжуваат со работа како организации на здружениот труд за социјална заштита од општ интерес за Републиката и Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид Скопје, Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух — Битола, Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје, Специјален завод — Демир Капија, Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје, Домот за доенчиња и мали деца — Битола и Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје.

## Член 129

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанале да важат: Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, број 16/70, 20/71, 35/71 и 34/72), Законот за сместување на деца во други фамилии („Службен весник на СРМ“ број 24/60 и 14/65) и Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, број 5/74).

## 87.

Врз основа на член 165 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОПЈЕ

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — Скопје, што се однесуваат на дејноста на Заводот,

начинот на остварување на здравствената заштита на граѓаните во Заводот, донесувањето на планот за развој, здружувањето на средствата и ливната намена, начинот на одлучување на претставниците на општествената заедница, користењето на средствата, општествената одбрана и општествената самозаштита и условите за именување на индивидуален работоводен орган, што го донесоа работниците на Заводот на референдумот одржан на 15 април 1985 година.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-636/1

27 февруари 1986 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател

на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,  
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

## 88.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 39/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Се потврдува Правилникот за работа на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“, што го донесе Одборот за доделување на наградата, на седницата одржана на 15 март 1985 година.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-637/1

27 февруари 1986 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател

на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,  
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

89.

Врз основа на член 62 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1986 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА — СКОПЈЕ**

Се дава согласност на Одлуката за именување директор на ООЗТ Институт за национална историја — Скопје, со која за директор е именуван академик д-р Манол Пандевски, научен советник во ООЗТ Институт за национална историја.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-660/1  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

90.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1986 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ГАЛИЧИЦА“ — ОХРИД**

За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ООЗТ Национален парк „Галичица“ се именуваат:

Кирил Апостолов, секретар на ОК на СКМ Охрид и

Атанас Вршаковски, директор на РО Шумарство и примарна преработка на дрво „Кајмакчалан“ — Битола.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-661/1  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

91.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83 и 43/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1986 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — СКОПЈЕ**

Се разрешуваат досегашните претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за нервни и душевни болести — Скопје поради истек на времето за кое се именуваат:

Милица Милиќ,  
д-р Милан Јовановски,  
Трајко Стипцаров,  
Биљана Толенаковиќ,  
Сефер Мимидиновски и  
д-р Тодор Косев.

За претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за нервни и душевни болести — Скопје се именуваат:

Крсте Здравковски, член на Секцијата за здравство при РК на ССРМ (од РО на СЗБ од НОВ на Македонија),

Миодраг Поповски, извршен секретар на Претседателството на ОК на СКМ Карпош — Скопје и д-р Тодор Косев, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на град Скопје, вработен во Здравствениот дом — Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-662/1  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

92.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за сооченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1986 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ — СКОПЈЕ**

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за очни болести, поради истек на времето за кое се именуваат:

Димитар Јовановски,  
Перо Велковски и  
Рафе Филиповски.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за очни болести, се именуваат:

Бранкица Арсениевска — Темелковска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

д-р Борка Кишманова, претседател на Комитетот за здравство и социјална политика на СО Центар — Скопје и

м-р Сандре Нонкуловски, советник во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-663/1  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

93.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83 и 43/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1986 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита во Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Миле Јаковски,  
Тосум Пахуми и  
Анте Крстевски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита во Скопје, се именуваат:

Евдокија Гркова, член на Претседателството на ГК на ССРМ Скопје,

Драган Милењковски, секретар на Собранието на Општинската организација на Црвениот крст на Македонија „Центар“ — Скопје и

Ристо Попсимонов, помошник секретар на СИЗ за општествена заштита на децата — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-664/1  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

94.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1986 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ**

Се разрешува досегашниот претставник на општествената заедница на РО Земјоделски факултет — Скопје, поради истек на времето за кое е именуван:

Никола Јовановски.

За претставник на општествената заедница во Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје, се именува:

Коста Аврамовски, вработен во Републичкиот центар за унапредување на индивидуалното земјоделство „Примена“, член на Секцијата за развој на самоуправниите социјалистички односи во земјоделството и селото.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-665/1  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

95.

Врз основа на член 154 став 4 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ број 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА ОД ПРИДОНЕСИТЕ ВО ВОДОСТОПАНСТВОТО ЗА НАМЕНИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС ВО ОБЛАСТА НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА**

Се дава согласност на Програмата за користење на здружените средства од придонесите во водостопанството за намени од поширок интерес од областа на водостопанството за периодот од 1986 до 1990 година што ја донесе Собранието на Самуправната интересна заедница за водостопанство на седницата одржана на 24 јануари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-667/1  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

96.

Врз основа на член 51 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ВО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 1986 ГОДИНА**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување на начинот за обезбедување средства за задоволување на потребите во научно-истражувачката дејност за 1986 година број 12-22/1 што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности на седницата одржана на 13 февруари 1986 година.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-672/1  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

97.

Врз основа на член 51 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ВО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 1986 ГОДИНА**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување на начинот за обезбедување средства за задоволување на потребите во научно-истражувачката дејност за 1986 година број 13-79/1 што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности на седницата одржана на 13 февруари 1986 година.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-691  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

98.

Врз основа на член 51 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ВО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 1986 ГОДИНА**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување на начинот за обезбедување средства за задоволување на потребите во научно-истражувачката дејност за 1986 година број 14-92/1 што ја донесе Собранието на Општата самоуправна интересна заедница на научните дејности на седницата одржана на 13 февруари 1986 година.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-692  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

99.

Врз основа на член 51 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ВО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 1986 ГОДИНА**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување на начинот за обезбедување на средствата за задоволување на потребите во научно-истражувачката дејност за 1986 година број 09-41/1 што ја донесе Собранието на самоуправната интересна заедница на научните дејности во рударството, црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството и соодветните трговски дејности на седницата одржана на 13 февруари 1986 година.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-693  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

100.

Врз основа на член 51 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ВО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 1986 ГОДИНА**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување на начинот за обезбедување средства за задоволување на потребите во научно-истражувачката дејност за 1986 година број 11-125/1 што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности на седницата одржана на 13 февруари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-694  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

101.

Врз основа на член 51 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ВО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 1986 ГОДИНА**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување на начинот за обезбедување на средствата за задоволување на потребите во научно-истражувачката дејност за 1986 година број 10-33/1 што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности на седницата одржана на 13 февруари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-695  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

102.

Врз основа на член 27 алинеја 5, а во врска со член 122 од Деловникот на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од функцијата секретар на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

Загорка Нинковска, поради исполнување на условите за остварување право на лична пензија.

За секретар на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува

Мира Николовска, советник во Соборот на општините.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-676  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на општините,  
Сервет Салиу, с. р.

103.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за учество на Републиката во финансирањето на сеизмолошката и инженерско-сеизмолошката дејност („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1986 година, донесе

### ПРОГРАМА

**ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЕИЗМОЛОШКАТА И ИНЖЕНЕРСКО-СЕИЗМОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ЗА ПЕРИОДОТ 1986—1990 ГОДИНА ШТО ГО ФИНАНСИРА РЕПУБЛИКАТА**

#### I

Со оваа програма се утврдуваат работите што се финансираат од Републиката за развој на сеизмолошката и инженерско-сеизмолошката дејност во СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година, а ќе ги извршуваат Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија и Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје и тоа:

1. Развој и инсталирање на телеметриска мрежа сеизмолошки станици со компјутерска обработка на податоците за потребите на брза и точна идентификација на јачината и локацијата на земјотресите случени во СР Македонија или регионите околу границите на Републиката. За развојот на овој систем од 5 телеметриски станици ќе се извршат следните работи:

1.1. Избор на локациите на сеизмолошките станици што ќе бидат лоцирани во Републиката, како и локациите на радиопредавателите и радиоприемниците.

1.2. Испитување на сигурноста на локациите за пренос на сигналите со бараната точност.

1.3. Проектирање и избор на карактеристиките на опремата од телеметрискиот систем.

1.4. Избор на опремата од домашно производство и од увоз и компонирање на истата.

1.5. Избор на опремата за обработка на регистрациите од случени земјотреси (процесен компјутер).

1.6. Развој на потребниот пакет компјутерски програми за собирање и обработка на податоци од земјотрес и програми за идентификација на карактеристиките на земјотресите и подготвување на упатството за секојдневно оперирање.

1.7. Подготовка на локациите за инсталирање на сеизмолошките станици, радиопредавателите и радио-приемниците.

1.8. Калibriрање и тестирање на опремата пред нејзиното инсталирање на терен.

1.9. Инсталирање на опремата на терен и нејзино функционално поврзување, испитување и вклучување во постојана оперативна состојба

1.10. Вградување на компјутерските програми во системот.

1.11. Формирање на сеизмолошка служба за континуално регистрирање на сеизмолошката активност во СР Македонија.

2. Модернизација на постојната мрежа за сеизмолошки станици во СР Македонија, во градовите Скопје, Охрид и Валандово. Оваа модернизација на мрежата се состои од:

2.1. Доведување на постојната мрежа од три сеизмолошки станици на современо ниво на опременост. Оваа мрежа треба да обезбеди податоци од таков квалитет кои непосредно ќе можат да се користат во практични и научни цели.

2.2. Набавка на дополнителна опрема за автоматска обработка на регистрациите и податоците од случените земјотреси.

2.3. Зајакнување на службата со нови стручни кадри.

3. Вршење на тековни работи што произлегуваат од член 2 и член 3 од Законот за учество на Републиката во финансирањето на сеизмолошката и инженерско-сеизмолошката дејност и тоа од сеизмолошката дејност.

3.1. Постојано следење — регистрирање, анализирање и архивирање на податоците за земјотресите преку постојните сеизмолошки станици.

3.2. Обработка на регистрациите и податоците за утврдување на основниот сеизмички ризик на одделни подрачја и на целата територија на Социјалистичка Република Македонија.

3.3. Изработка и постојано дополнување на картата на земјотресната реонизација на територијата на Социјалистичка Република Македонија.

3.4. Објавување на податоци за сеизмичките појави и

3.5. Меѓународна размена на податоци од случените земјотреси.

Од инженерско-сеизмолошката дејност ќе се вршат следните работи:

3.6. Инсталирање и редовно одржување на мрежата од инструменти за регистрација на силните земјотреси на територијата на Социјалистичка Република Македонија.

3.7. Собирање, обработување и анализирање на регистрациите на силните земјотреси, публикување на регистрациите, изготвување на технички подлоги за утврдување на сеизмичкиот ризик на одделни подрачја, дополнување на картата на земјотресната реонизација на Социјалистичка Република Македонија и за изготвување на технички прописи за проектирање и градење на објекти во земјотресни подрачја.

3.8. Проучување на последиците од силните земјотреси, давање на стручна помош за извршување на класификација на степенот на штетување и употребливост на објектите, изготвувањето на општи и технички нормативи за уривање, расчистување и санација на оштетените објекти и

3.9. Меѓународна размена на податоци од случените силни земјотреси.

## II

Финансиските средства за извршување на работите предвидени со оваа програма ги обезбедува Републиката, во годишни износи што ќе се утврдуваат

со буџетите на СР Македонија во периодот од 1986 до 1990 година во вкупен износ од 265.955.000,00 динари.

За развој и унапредување (точките 1 и 2 од оваа програма) потребни се следните средства:

— во динарски износ	40.700.000 дин.
— во девизен износ (210.500 САД долари) 210.500 x 310,00	65.255.000 дин.

За тековно извршување на работите определени со закон (точка 3 од оваа програма) потребни се средства во износ од: 160.000.000 дин.

## III

Непредвидените трошоци што може да настанат за извршување на активностите од член 3 точки 2 и 3 од Законот за секој случаен земјотрес ќе бидат дополнително специфицирани и за секој конкретен случај ќе се доставува посебно барање за обезбедување на потребни средства од Републиката, односно општината.

## IV

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-675/1  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател  
на Соборот на општините,  
**Сервет Салиу, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
**Павле Георгиевски, с. р.**

## 104.

Врз основа на член 339 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 27 февруари 1986 година и на седницата на Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита одржана на 26 февруари 1986 година, донесе

## ПРОГРАМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СМРТНОСТА НА ДОЕНЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

### I

Во периодот од 1986 до 1990 година ќе продолжи спроведувањето на мерките и активностите за намалување на смртноста на доенчињата и малите деца во Социјалистичка Република Македонија.

### II

#### ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Програмата треба да придонесе за намалување на смртноста на доенчињата и малите деца особено во селските подрачја на Социјалистичка Република Ма-



кедонија преку спроведување на мерки за подобрување на здравствената заштита на мајките и децата, а особено со интензивирање на работата на патронажната и советувалишната дејност, зголемување на процентот на раѓањето со стручна помош, планирање на семејството, подобрување на исхраната, целосен опфат на подлежащите на имунизација и други превентивни мерки.

Истовремено, со мерките и активностите во Програмата ќе се обезбеди подостапна, посфисканна и поквалитетна здравствена заштита со што значително ќе се подобрат условите за живот на село.

До 1990 година стапката на смртноста на доенчињата ќе се намали на околу 36‰, а на смртноста на децата од 1 до 4 години на околу 1‰. Намалувањето ќе биде посебно изразено во општините кои во 1984 година имале над 60 умрени доенчиња на 1000 живородени.

Превентивните посети во диспанзерската дејност кај децата од 0 до 6 години ќе пораснат од 20,8% во 1984 на 24,0% во 1990 година, а кај жените од 41,9 на 45% во истиот период.

### III

#### МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Здравствените работници што ќе ја спроведуваат оваа програма, лекарите, медицинските сестри и акушерките, покрај обезбедување на навремено лекување на болните, ќе применуваат активен диспанзерски метод на работа со превентивни мерки за заштита на мајките и децата и тоа:

#### 1. ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖЕНИТЕ

##### 1.1. Планирање на семејството:

— Ќе се формираат посебни организациони единици за планирање на семејството, предбрачни и брачни советувалишта во општините со над 1500 раѓања годишно;

— Ќе се прошири и интензивира дејноста на Центарот за планирање на семејството во Заводот за здравствена заштита на мајки и деца при Здравствениот дом — Скопје со обезбедување на адекватен простор, спрема и кадар за предбрачно, брачно советувалиште и станиа за стерилитет и

— Ќе се воведат нови (помалку штетни по здравјето на жената) методи за прекинување на бременоста („менструална регулација“ и др.).

##### 1.2. Здравствено-воспитни и образовни мерки:

— поголем дел на населението од фертилна возраст ќе биде запознаето со можностите за планирање на семејството и раѓање на сакани деца;

— Ќе се организираат курсеви за прворотки во групи од 8 до 10 жени во траење од 15 часа, од кои 10 часа од медицинска сестра или акушерка и 5 часа од лекар и

— извршители на овие мерки се центрите и советувалишната за планирање на семејството, организационите единици од примарната здравствена заштита, детските и гинеколошко-акушерските одделенија.

##### 1.3. Совети за контрацепција:

— поголем процент од женското население во адолесцентната и фертилната возраст ќе се опфатат со совети за избор на најсоодветно контрацептивно средство и метод после извршен општ гинеколошки, а по потреба и лабораториски преглед;

— Ќе се следат жените — кориснички на орални контрацептивни средства со контролен преглед секои 6 месеци, по мерење на тежината и крвниот притисок, а еднаш годишно и на шкџерот во крвта и

— Ќе се организираат курсеви за контрацепција за група од 10 жени во траење од 45 минути еднаш месечно.

##### 1.4. Перинатална заштита:

Во сите општини во Републиката ќе се обезбеди диспанзерска здравствена заштита од постојан гинеколог. Во зависност од ризикот кај бремената, леушката и новороденчето перинаталната заштита ќе се

организира во 3 нивоа на ниво на општина, на ниво на здравствените региони и на ниво на Републиката.

Организацијата и функционирањето на перинаталната заштита во Републиката ќе се остварува според Самоуправната спогодба за подолба на работата во здравствените организации во СР Македонија.

1.5. Ќе бидат опфатени сите бремени во советувалишта каде ќе добијат информации за исхраната, за штетноста од пушењето, за облекувањето во бременоста и за сексуалната хигиена, за вработеноста и работните услови, за психичката активност, за законските права за време на бременоста, за здравствените проблеми во текот на бременоста, за примената на лекови, подготовките за раѓање, хигиената на леушката, потребата од доене на детето и за повторните посети во советувалиштето.

1.6. До 1990 година во Републиката ќе се достигне во просек 5 прегледи (посети) по бремена во советувалиште, а кај ризичната бременост повеќе.

Првиот преглед е систематски и се извршува во првите 3 месеци од бременоста. При првиот преглед се отвора книшка на бремената според образец што ќе го утврди Заводот за здравствена заштита на мајки и деца при Здравствениот дом — Скопје. Првиот преглед содржи: општ преглед, преглед на устата и забите, лабораториски иследувања на урината, комплетна крвна слика, крвна група и Рх фактор, серолошки реакции на луес, по потреба и на други инфективни заболувања, телесна тежина, крвен притисок, установување на ризичните фактори и оценка на исходот на бременоста.

1.7. Ќе се вршат контролни прегледи во второ и трето тримесечје (каде постојат услови и секој месец) кои содржат најмалку мерење на артеријалната тензија, телесната тежина и преглед на урината. При прегледот во последниот 9-ти месец од бременоста ќе се установува положбата на плодот, состојбата на родилните патишта, ќе се оцени здравствената состојба на бремената и ќе се утврдува каде ќе се изврши породувањето.

1.8. Ќе се извршат најмалку 2 патронажни посети по бремена, а кај ризичните бремености (мајки помлади од 17, постари од 35 години и со незавршено осумгодишно училиште) повеќе.

1.9. До 1990 година ќе се постигне опфат со стручна помош при раѓањето кај 90% од родилките, со просечен престој од 5 до 6 дена во породилиште.

1.10. Организационите единици од примарната заштита секојдневно ќе бидат известувани од страна на породилиштата за местото на живеење на мајката, за тежината при раѓањето и за здравствената состојба на новороденчето и родилката кои во текот на денот се отпуштени дома, особено на децата родени со ризик.

1.11. Ќе се врши профилакса на Резус Д сензибилизација на Рх негативните мајки по раѓање и абортус.

1.12. Ќе се врши преглед на леушката и на новороденчето во домот од лекар во текот на првата недела на раѓањето.

1.13. Ќе се вршат во просек 4,0 патронажни посети по леушка (а кај родените во домашни услови повеќе — по можност секојдневно во текот на првата недела). Посетата опфаќа: нега и контрола на здравјето на новороденчето (очи, папче, кожа, слузници, исхрана, постела), нега и контрола на здравјето на леушката (дојка, генитални органи, совет за исхрана, активност, хигиена, превенција на бремености и значењето и потребата од доене на детето, можности за контрацепција и др.).

#### 2. ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

##### 2.1. Организација на диспанзерската дејност:

— диспанзерите за деца и медицинските единици на село ќе водат регистар на родените деца и здравствен картон, а за децата родени со ризик отвораат посебен картон за следене на дете родено со ризик;

— децата за кои се сомнева дека имаат застапување во развојот ќе се испраќаат на верификација на оштетеноста на функциите и натамошно следење — лекување и рехабилитација во соодветни здравствени организации;

— децата кои се со поголем ризик од смрт ќе се диспансеризираат по групи (деца на вештачка исхрана, со рахитис, со мала родилна тежина, со родители без завршено осумгодишно училиште, со лоши станбени и материјални прилики во семејството, деца без еден родител, хипотрофични, со хронични пневмопатии и акутно болни), а состојбата на овие деца активно ќе се следи со поголем број на патронажни посети и со поголем број на прегледи — посети во советувањето. За социјалните проблеми ќе се известува Центарот за социјална работа и ќе се настојува засаднички да се помогне на родителите (социјална помош, помош со млеко за исхрана на доенчето и др.) и

— ќе се врши анкетирање за околностите кои довеле до смрт на доенче и истите еднаш месечно ќе се разгледуваат од страна на стручниот колектив во диспансерот, односно во медицинската единица на село со раководителот на дејноста за здравствена заштита на жени и деца во општината. При анализирањето на околностите и причините за смрт ќе се посвети посебно внимание на активноста и мерките кои ги презема здравствената дејност.

2.2. Ќе се следи психичкиот и физичкиот развој на децата преку:

— преглед на новородените во породилиште и дома (одредување на вредноста на Алгар, установување на аномалии и оштетувања при раѓањето);

— 5,0 посети (прегледи) на доенчето во советувањето од кои во I, III и IX месец од возраста во кои ќе се спфатат и прегледите на хемоглобин и еритроцити. При секоја посета во советувањето ќе се врши преглед по органи и системи (кожа, мускули, бели дробови, вид, слух, колкови, знаци на рахитис) и ќе се следи растот и развојот;

— 5 патронажни посети по доенче, а првата посета заедно со лекарски преглед на новороденчето ќе се врши во домот;

— 2 патронажни посети на деца во втората година на возраст;

— една посета во советувањето на децата од 1 до 6 години и

— за децата во ризик (диспансеризирани во групи) ќе се обезбеди поголем број посети во советувањето и дома од патронажен работник;

2.3. Ќе се врши здравствено воспитување и просветување преку:

— организирање на курсеви „Здраво доенче и дете“ во траење од 15 часа до 10 часа од медицинска

сестра и 5 часа од лекар во ординационите единици од примарната заштита и тоа на 20 до 50 раѓања 1 курс;

— печатење на здравствено-воспитни летоци во врска со исхраната и негата на доенчето.

2.4. Ќе се обезбедува млеко во прав за сите доенчиња на вештачка и мешана исхрана без надомест, а кај доенчињата до 6 месечна возраст адаптирани млека во прав.

## IV

## КАДРИ, ПРОСТОР И ОПРЕМА

За реализација на здравствените мерки од Програмата ќе се прошири мрежата и ќе се зголеми кадарот според табела 1 што е составен дел на Програмата, ќе се изградат и опремаат медицинските единици на село и Центарот за планирање на семејството при Заводот за здравствена заштита на мајки и деца, ќе се обезбеди опрема за интеррегионалната функција на Клиниката за гинекологија и акушерство (за перинаталните потреби) и за опремување на одделот за интензивна нега на загроени новороденчиња при Клиниката за детски болести според Програмата за изградба и опремување на клинички и друг современ простор за здравствена заштита од општ интерес за Републиката за периодот 1986—1990 година што ќе ја донесе Собранието на Републиката заедница за здравствена заштита.

Од 1985 до 1990 година ќе се зголеми:

— бројот на медицинските единици на село со постојан лекар од 157 на 218;

— бројот на лекарите во медицинските единици на село од 236 на 321, на медицинските сестри од 387 на 510, на акушерките од 228 на 313 со сооднос од 2,6 медицински сестри — акушерки по лекар;

— бројот на лекарите во детските диспанзери од 242 на 276, а на помошниот медицински персонал од 404 на 435, а соодносот на лекарите со децата од 0 до 6 години (градоки деца) ќе остане на 680 деца по лекар и

— бројот на гинекологите во диспансерите за жени од 62 на 123, на помошниот медицински персонал од 179 на 211 со намалување на жените од генеративен период по вработен гинеколог во диспансер од 8.508 на 4.495.

Во поливалентна патронажна дејност во градоците ќе работат 192 патронажни работници од 5000 до 7000 жители: од град 1 поливалентен патронажен работник.

Во периодот 1986—1990 година во реализацијата на мерките и активностите од Програмата во селските населени места ќе бидат организирани медицински единици во кои ќе работат здравствени работници и тоа:

## МЕДИЦИНСКИ ЕДИНИЦИ И КАДАР НА СЕЛСКОТО ПОДРАЧЈЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА

(Табела 1)

1	Медицински единици на село		Со постојан лекар		Со повремени лекари		Мед. сестри		Акушерки		Жители по лекар		Мед. сестри и акушерки по лекар	
	1985	1990	1985	1990	1985	1990	1985	1990	1985	1990	1985	1990	1985	1990
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
СРМ	157	218	113	116	236	321	387	510	228	313	3529	2602	2,6	2,6
Берово	1	3	5	3	1	3	4	5	3	4	11611	3733	7,0	3,0
Битола	5	5	—	—	8	11	21	26	5	10	6883	4871	3,2	3,3
Брод	2	4	4	2	2	4	—	4	8	8	6424	3001	4,0	3,0
Валандово	1	1	4	4	1	2	3	3	—	2	6180	3051	3,0	2,5
Виница	1	4	4	4	1	4	2	4	3	4	10522	2636	5,0	2,0
Гевгелија	4	7	3	8	8	15	12	20	12	17	2389	1303	3,0	2,5
Гостивар	9	9	3	5	17	22	38	45	23	30	3979	3225	3,6	3,4
Дебар	2	4	3	5	2	5	5	5	4	8	5008	2028	4,5	2,6
Делчево	2	4	3	4	6	8	13	3	3	6	2836	2159	2,7	2,4
Д. Хисар	2	3	1	1	2	4	—	4	1	3	6744	3211	0,5	1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кавадарци	2	2	9	11	4	4	6	7	8	10	2531	2271	3,5	4,2
Кичево	2	2	4	6	4	6	7	9	5	7	6919	4552	3,0	2,7
Кочани	4	4	9	4	4	5	8	10	3	6	6431	5091	2,8	3,2
Крагово	1	2	3	3	1	2	2	3	3	4	7747	3538	5,0	3,5
К. Паланка	3	4	5	4	3	3	6	7	5	5	6619	6147	3,7	4,0
Крушево	1	2	2	2	1	2	2	2	4	5	7515	3603	6,0	3,5
Куманово	10	16	6	1	10	18	16	22	8	11	6201	3382	2,4	1,8
Неготино	2	3	3	3	1	1	1	1	3	4	9318	8920	4,0	5,0
Охрид	6	6	10	10	6	15	10	20	4	6	3891	1472	2,3	1,7
Прилеп	8	10	6	7	8	10	1	10	20	25	4432	3263	8,6	3,5
Пробиштип	1	2	1	2	1	3	1	3	1	3	7791	2368	2,0	2,0
Радовиш	3	6	—	—	3	6	3	6	—	3	5617	2773	1,0	1,5
Ресен	4	4	—	2	1	3	1	3	4	6	10984	4820	5,0	3,0
Св. Николе	3	3	3	3	3	4	4	6	5	5	2725	1726	3,0	2,8
Струга	11	13	11	9	25	22	71	83	25	29	1609	1873	3,8	5,1
Струмица	14	23	2	—	18	26	19	30	8	15	3386	2442	1,5	1,7
Тетово	18	31	9	—	26	41	76	76	19	19				
Т. Велес	10	11	3	5	10	11	5	5	12	15	1651	1324	1,7	1,8
Штип	2	2	5	7	2	2	22	2	8	9	5009	4548	5,0	5,5
Скопје	25	28	1	1	55	59	48	76	21	34	1369	1398	1,3	1,9
Гази Баба	7	9	1	1	22	23	19	27	6	9				
Карпош	6	7	—	—	15	16	13	23	6	11				
К. Вода	7	7	—	—	11	12	11	17	7	8				
Чаир	5	5	—	—	7	8	5	9	3	6				

## V

## АКТИВНОСТИ

1. Во здравствените региони ќе се формираат комисији за следење на Програмата за намалување на смртноста на доенчињата и малите деца на ниво на регион, кои ќе ја следат здравствената состојба и заштита на мајките и децата, организираноста на здравствената дејност и ќе предлагаат мерки за решавање на проблемите од овој домен. На ниво на Републиката овие задачи ќе ги врши Комисијата за следење на спроведувањето на мерките и активностите во Програмата.

2. Заводот за здравствена заштита на мајки и деца:

— ќе ги следи виталните показатели во Републиката, особено раѓањата и смртноста на децата по населени места и за тоа ќе ги информира здравствените организации во Републиката најмалку еднаш годишно;

— ќе врши едукација на здравствените работници на теренот преку семинари и стручни упатства;

— ќе врши стручен надзор и стручно-методолошка помош во диспанзерите и медицинските единици на село;

— ќе ја прошири и зајакне дејноста на Центарот за планирање на семејството во Скопје;

— во соработка со Републичкиот комитет за здравство и социјална политика и надлежните организации ќе ги следи проблемите околу снабденоста на Републиката со детска храна и средства за контрацепција;

— ќе ја следи исхраната, растот и развојот на децата во Републиката и ќе предлага мерки за нивно подобрување и

— ќе ја следи, евалуира и програмира здравствената состојба и заштитата на мајките и децата во Републиката.

3. Самоуправните интересни заедници за здравствена заштита при договарањето на здравствената заштита со здравствените организации од своите подрачја ќе обезбедат приоритетно и целосно вклучување во договорите на сите мерки и активности од оваа програма.

4. Републичкиот завод за статистика ќе врши најрано можна обработка на податоците за раѓање и смрт, со проширување и зголемување на бројот на информациите.

5. Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Конференцијата за општествена активност на жените, Советот за планирање на семејството, Црвениот крст на Македонија и други органи и организации, со своите програми во соработка со здравствените организации ќе придонесат за реализација на целите и мерките во Програмата. (Оформување на центри за планирање на семејството, проблемите на снабдување со млеко за доенчињата, контрацептивни средства и др.).

6. Месните заседници во соработка со здравствените организации кои дејствуваат на нивното подрачје, ќе помагаат во решавањето на организационите проблеми на здравствената дејност за отстранување на негативните влијанија на факторите од околината врз здравјето на населението и на децата (водоснабдување, диспозиција на отпадните материји, хигиената на становите, организирање на здравствено-воспитните и други акции во здравството). Од посебно значење ќе биде здравствените работници да потекнуваат и постојано да живеат во средината во која работат.

7. Собранијата на општините и здравствените работни организации, во рамките на годишните програми за развој на здравствената дејност за своето подрачје, ќе ги вклучуваат сите цели и мерки од оваа програма, приспособени на нивното подрачје, а особено планираното зголемување на бројот на здравствените работници, обезбедување на млеко во прав без надоместок за доенчиња од семејства со ниски лични примања, контрацептивни средства, како и пораст на нивото на мерките на здравствената заштита на мајките и децата.

8. Републичкиот комитет за здравство и социјална политика во соработка со Републиката самоуправни интересни заедници за здравствена заштита ќе ги координира активностите во врска со реализацијата на Програмата.

## VI

## ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Во реализацијата на оваа програма ќе учествуваат општинските заседници за здравствена заштита, месните заедници, општините, Републиката и Републичката заедница за здравствена заштита.

За реализација на Програмата за периодот од 1986 до 1990 година Републиката ќе учествува со средства во висина на издвоените средства за спроведување на Програмата за 1985 година, валоризирани со предвидениот можен пораст на средствата на

Републичкиот буџет што подлежат на ограничување утврден со Резолуцијата за економскиот и социјалниот развој на СР Македонија за тековната година.

Републичката заедница за здравствена заштита ќе учествува со средства во висина на издвоените средства за спроведување на Програмата во 1985 година валоризирани со предвидениот можен пораст за здравствена заштита утврден со Резолуцијата за економскиот и социјалниот развој на СР Македонија за тековната година.

Општините ќе учествуваат со средства за остварување на задачите од Програмата за намалување на смртноста на доенчињата и малите деца во висина на издвоените износ во 1985 година, валоризиран со предвидениот можен пораст на средства на буџетите на општините, утврдени со Резолуцијата на економскиот и социјалниот развој на СР Македонија за тековната година.

Распределбата на средствата со кои Републиката и Републичката заедница за здравствена заштита ќе партиципираат во спроведувањето на оваа програма, по намена и општини ќе се врши врз основа на економски и медицински критериуми што ќе ги утврди Собранието на Републичката заедница за здравствена заштита, со претходна согласност на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, а на предлог на Комисијата за следење на спроведувањето на мерките и активностите во Програмата.

## VII

Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-636  
27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. **Илија Черепалковски, с. р.**

## 105.

Врз основа на член 339 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 година и на седницата на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, одржана на 26 февруари 1986 година, донесе

## ПРОГРАМА

### ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКАТА И ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

#### I

Во среднорочниот период за општествено-економскиот развој во Републиката од 1986 до 1990 година ќе продолжи спроведувањето на мерките и активностите насочени кон решавање на најприоритетните проблеми во подобрувањето на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во Социјалистичка Република Македонија.

Целта на оваа програма е да продолжи натамошната активност во подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во Републиката, а посебно подобрување на санитарно-хигиенската положба на водоснабдувањето во селските населени места,

Со Програмата се предвидени мерки за значително намалување на цревните заразни заболувања, мерки за намалување и ерадикација на одделни заразни заболувања за кои постојат специфични ефикасни мерки за заштита, обезбедување на услови за снабдување со хигиенска и исправна вода за пиење на населението во селата, следење на загадувањето на површинските води, следење на загадувањето на воздухот и одразот врз здравјето на населението во најзагрозените населени места, подобрување на положбата на хигиенско-епидемиолошките дејности и санитарно-инспекциските служби.

Спроведувањето на наведените мерки и активности значително ќе придонесе и за подобрување на територијата за општонародна одбрана, како и за подобрување на животниот стандард воопшто.

## II

### ПОДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКАТА СОСТОЈБА НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО И ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ И МАТЕРИИ ВО СЕЛАТА НА СР МАКЕДОНИЈА

Санитарно-техничките мерки предвидени со оваа задача имаат за цел намалување на морбидитетот од цревните заразни заболувања, по пат на намалување и ограничување на ширењето на причинителите на овие заболувања во животната средина.

1. Мерки за подобрување на водоснабдувањето

Во периодот од 1986 до 1990 година се предвидува да се реши положбата на водоснабдувањето по пат на изградба на современи хигиенски водоводи во околу 40 села годишно, односно вкупно во 200 села, со просечен износ на партиципацијата на Републиката по 2 км по село, односно вкупно околу 400 км водоводни цевки.

Учесници во извршувањето на овие мерки ќе бидат Републиката, собранијата на општините и месните заедници во селата.

Републиката ќе партиципира во изградбата на овие водоводи со водоводни цевки за главен довод во делумен или целосен износ, како и со стручно-методолошка помош која ќе се состои во ревизија на проектот, преглед на изворот и неговата околина, преглед на водата од изворот, надзор во тек на градба и преглед на завршените објекти.

Општините ќе учествуваат со изготвување на квалитетна инвестиционо-техничка документација, со материјални средства, со градежни материјали и квалификувана работна рака, со технички надзор за време на изградбата и со решавање на имотно-правните односи во спорните случаи.

Месните заедници ќе ја организираат акцијата и ќе учествуваат во изградбата на водоводите со работна рака, парични средства и материјали.

Средствата на Републиката ќе се доделуваат на корисниците врз основа на јавен конкурс, а изборот на населбите ќе се врши според епидемиолошки, хигиенски и техничко-организациони критериуми и тоа:

— несигурна или неповолна епидемиолошка состојба на акутните цревни заразни заболувања;

— неповолна санитарно-хигиенска состојба на водоснабдувањето — застарени и хигиенски несигурени водоснабдителни објекти, лош квалитет на водата, мали количества и неудобно користење на водата; и

— можност со рационални зафати и помали вложувања да се обезбеди хигиенско водоснабдување за што поголем број села односно жители, како и подобри услови за стопанисување и одржување на водоводите.

2. Мерки за хигиенска диспозиција на хуманите фекалии

Во извршувањето на овие мерки ќе учествуваат Републиката, собранијата на општините и месните заедници.

Републиката ќе обезбедува методолошко-инструктивна помош, односно бесплатни нацрти за хигиенски

клозети и ѓубришта, преглед на проектите за канализација и системите за пречистување на отпадните води, давање сугестии за проектна задача на системот за отстранување на отпадните води и друго како и учество со канализациони цевки за главниот колектор во целосна или делумна должина.

Во периодот од 1986 до 1990 година Републиката ќе учествува во изградбата на канализација во 3 до 5 села годишно, односно вкупно 20 до 25 села.

Средствата ќе се доделуваат врз основа на јавен конкурс при што корисникот треба да ги исполнува најмалку следниве услови:

— да има ревидиран изведбен проект, водостопанска и градежна дозвола;

— да има согласност на надлежниот совет за заштита на човековата средина (а за општините Струга, Охрид, Ресен, Гевгелија, Дебар и Гостивар — од Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата средина); и

— да има техничко-економски услови за одржување на канализациониот систем и пречистителната станица и контрола на испуштените отпадни води во присмрниците.

Собранијата на општините ќе учествуваат со изготвување на квалитетна инвестициона техничка документација за канализација, обезбедување на потребните согласности и дозволи — градежни, водостопански и заштита на човековата околина и надзор во текот на градбата.

Месните заседници ќе учествуваат во хигиенизацијата на животната средина или со стимулирање на индивидуалните домаќинства да градат хигиенски клозети и ѓубришта или со изградба на систем за отстранување и пречистување на отпадните води од домаќинствата (фекална канализација).

### 3. Мерки на санитарен надзор над водоснабдувањето и диспозицијата на отпадните води и материи

Во периодот од 1986 до 1990 година ќе се презема следново:

— надзор над селските водоводи најмалку еднаш годишно ќе вршат општините преку своите органи; лабораториската исправност на водата за пиење од селските водоводи ќе се следи најмалку еднаш месечно, а ќе го вршат општините преку надлежните и стручните организации;

— ќе се доставуваат извештаи од надзорот над објектите и од наодите од испитувањата на квалитетот на водите до надлежните органи во општините и до Републичкиот завод за здравствена заштита, со мислење и предлог на мерки; и

— ќе се врши надзор на индивидуалните објекти за диспозиција на фекални и други отпадоци во селските домаќинства (клозети, ѓубришта), како и надзор на објектите за отстранување на фекални отпадни води (фекалната канализација). Надзорот ќе го вршат општините преку своите органи и за состојбите ќе ги известуваат органите за санитарен надзор и Републичкиот завод за здравствена заштита.

### 4. Следење на санитарно-хигиенската состојба на површните води и водотеци во периодот од 1986 до 1990 година

Во периодот од 1986 до 1990 година ќе се вршат испитувања на реките: Вардар со притоците Струмичица, Радика и Црн Дрим и на езерата: Охридско, Преспанско, Дојранско, Мавровско и Дебарско.

Примероците на водата за лабораториско испитување ќе се земаат од 52 профила подалеку од крајбрежниот појас на реките и езерата 6 пати годишно, односно секој втор месец во годината, а на профили на реката Вардар низводно од Скопје еднаш месечно. Истовремено ќе се врши и мерење на проектот на речните води.

Примероците на водата ќе се испитуваат физичко-хемиски, токсиколошки и бактериолошки.

### 5. Следење на загадувањето на воздухот во СР Македонија

Општините во рамките на своите права и должности ќе организираат контрола на чистотата на воздухот на своето подрачје, а со цел за подобрување на санитарно-хигиенската состојба во населените места во однос на аерозагадувањето. Контролата ќе се врши според стандардните методи кои се применуваат во нашата земја т.е. регистрирање на наталожениот прав со седиментатори, а лебдечкиот прав, чајот и сулфор двооксидот со гасомери.

Ќе се следи загадувањето на воздухот со стандардните методи во градовите Скопје, Битола, Прилеп, Титов Велес и Куманово.

## III

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА ЕЛИМИНАЦИЈА НА ДЕТСКАТА ПАРАЛИЗА И ДИФТЕРИЈА И ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛУВАЊЕ НА МОРБИДИТЕТОТ ОД ГОЛЕМАТА КАШЛИЦА И МАЛИТЕ СИПАНИЦИ, КАКО И НАТАМОШНО НАМАЛУВАЊЕ НА МОРБИДИТЕТОТ ОД ДИЗЕНТЕРИЈА-ЕНТЕРОКОЛИТИ, ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТА, ЦРЕВНИОТ ТИФУС И ПАРАТИФУСИ, САЛМОНЕЛОЗИ И АЛИМЕНТАРНИ ТОКСИКО ИНФЕКЦИИ

### Цел

Мерките и дејностите предвидени со Програмата за периодот од 1986 до 1990 година имаат за цел продолжување на остварувањето и одржувањето на поставените цели во претходните петгодишни програми, одржувањето на постигнатите резултати против дифтеријата, елиминирање на детската парализа, натамошното намалување на заболувањата од малите сипаници и големата кашлица и нивно елиминирање како епидемски заболувања, како и следење и проучување на причините за одржување и ширење на причинителите на цревните заразни заболувања со предлагање и преземање на мерки за нивното понатамошно намалување. Од особено значење ќе биде епидемиолошкото проучување и сузбивањето на цревните заразни заболувања на детска возраст, како и вирусните хепатити кои во нашата Република во последните години се одржуваат со мошне висок морбидитет.

#### 1. Дифтерија

Во периодот од 1986 до 1990 година, за елиминација на дифтеријата ќе се спроведуваат следниве мерки и активности:

— следење на епидемиолошката состојба на дифтеријата со зајакнат епидемиолошки надзор;

— ажурно спроведување на задолжителната имунизација против дифтеријата и зајакната контрола на извршувањето;

— испитување на ефектот на извршената имунизација преку серолошки скрининг, како и преку редовна документација и евиденција; и

— следење на бацилоносителството на дифтеријата.

#### 2. Детска парализа

Во периодот од 1986 до 1990 година за елиминација на детската парализа ќе се спроведуваат следниве мерки и активности:

— опфаг со задолжителната имунизација на сите деца кои подлежат;

— зајакната контрола на спроведувањето на имунизацијата во сите општини и населени места, како и оцена за ефектот од имунизацијата преку серолошки испитувања;

— епидемиолошки и етиолошки испитувања при појава на заболување од детска парализа или сомневање на истата;

- испитување на циркулацијата на причинителите на детската парализа во популацијата; и
- обезбедување на вирусолошка дијагноза за секој пријавен случај на заболување или сомневање.

### 3. Голсма кашлица

Во периодот од 1986 до 1990 година, за натамошно намалување на морбидитетот од големата кашлица и спречување на јавување во епидемиска форма, како и за оцена на епидемиолошката состојба ќе се преземаат следниве мерки и активности:

- доследно спроведување во задолжителната имунизација со целосен опфат на децата кои подлежат, како и зајакната контрола на спроведувањето на имунизацијата; и

- испитување на етиологијата на пертусиформниот синдром во детски колективи, како и на заболелите кои се јавуваат во амбулантно-поликлинички и диспанзерските дејности во здравствените организации.

### 4. Мали сипаници

Во периодот од 1986 до 1990 година со активностите и мерките ќе се обезбеди значително намалување на морбидитетот од малите сипаници, елиминирање на појавите на епидемии од ова заболување (на подрачје на општина или населба) и ќе се создаваат услови за елиминација. Во текот на овој период ќе се спроведуваат следниве мерки и активности:

- целосно спроведување на задолжителната имунизација против малите сипаници;

- ригорозна контрола на спроведувањето на имунизацијата, како и оцена за опфатот;

- оцена за успешноста на извршената имунизација преку серолошки испитувања;

- спроведување на дополнителна имунизација при најдени пропусти или неуспешност, како и имунизација по епидемиолошки индикации; и

- зајакнат епидемиолошки надзор над ова заболување, преку ажурно следење, целосно пријавување и епидемиолошки испитувања.

### 5. Црвени заразни заболувања

Во периодот од 1986 до 1990 година, ќе се спроведуваат следниве мерки и активности:

- следење и анализирање на епидемиолошката состојба во СР Македонија во однос на акутните црвени заразни заболувања (дизентерија, ентероколитис, црвен тифус, паратифус, вирусни хепатити, салмонелози и алиментарни токсико инфекции);

- обезбедување на ажурно и целосно пријавување и следење на црвените заразни заболувања; и

- увид во епидемиолошките и други испитувања од страна на теренските хигиено-епидемиолошки активности.

6. Ќе се врши испитувања на етиологијата на проливи кај децата од нула до седум годишна возраст во соработка со детските диспанзери. Со оваа задача ќе се постигне да се одредат најчестите причинители на детските проливи, а со тоа и преземање одредени епидемиолошки испитувања, како и за примена на соодветна терапија.

7. Ќе се вршат епидемиолошки испитувања на вирусните хепатити во СР Македонија со зајакнат епидемиолошки надзор, и ќе се врши епидемиолошко и етиолошко испитување на секоја епидемија од вирусните хепатити.

Со годишните програми општините, здравствените организации и самоуправните интересни заедници за здравствена заштита поконкретно ќе ги определат мерките и активностите за реализација на оваа програма.

## IV

### УНАПРЕДУВАЊЕ НА ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ И САНИТАРНО ИНСПЕКЦИСКИТЕ СЛУЖБИ

Во периодот од 1986 до 1990 година ќе се продолжи со специјализирањето на лекари по епидемиологија, хигиена, микробиологија и други специјалисти од превентивна медицина.

Општините ќе водаат грижа за подобрување на квалификационата структура на вработените во санитарните инспекции.

## V

### СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКАТА И ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО РЕПУБЛИКАТА

Стручната комисија ќе укажува стручна помош во извршувањето на општинските програми, ќе врши контрола во спроведувањето на активностите и мерките предвидени со оваа програма, ќе го следи извршувањето на програмата, ќе го известува Републичкиот комитет за здравство и социјална политика и Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита и ќе предлага мерки за успешна реализација на програмата.

## VI

### ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Во реализација на Програмата ќе учествуваат населението, месните заедници, општините, Републиката, Републичката заедница за здравствена заштита и Републичката самоуправна интересна заедница за водостопанство.

За реализација на Програмата Републиката ќе партиципира со средства во висина на издвоените средства за спроведување на Програмата во 1985 година, валоризирани со предвидениот можен пораст на средствата на Републичкиот буџет што подлежат на ограничување утврдено со Резолуцијата за економскиот и социјалниот развој на СР Македонија за тековната година.

Републиката заедница за здравствена заштита во реализација на Програмата ќе партиципира со средства во висина на издвоените средства за спроведување на Програмата во 1985 година валоризирани со предвидениот можен пораст за здравствена заштита, утврдено со Резолуцијата за економскиот и социјалниот развој на СР Македонија во тековната година.

Републиката самоуправна интересна заедница за водостопанство во реализација на Програмата ќе партиципира со средства во висина на издвоените средства со Програмата за користење на здружените средства од придонесите во водостопанство за намени од поширок интерес во областа на водостопанството за периодот од 1986 до 1990 година.

Општините ќе учествуваат со средства за остварување на задачите од Програмата за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во висина на издвоените средства во 1985 година, валоризирани со предвидениот можен пораст на средствата на буџетите на општините утврдени со Резолуцијата за економскиот и социјалниот развој на СР Македонија за тековната година.

Распределбата на средствата со кои Републиката и Републиката заедница за здравствена заштита ќе партиципираат во спроведувањето на оваа програма, по намена и општини ќе се врши врз основа на економски и медицински критериуми што ќе ги утврди Републиката заедница за здравствена заштита, со претходна согласност на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, а на предлог на Комисијата за следење на спроведувањето на Програмата.

## VII

Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-687

27 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Републичкиот буџет за 1986 година, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 44/85 направени се грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА  
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА

1. Во Раздел 4 — Извршен совет на Собранието на СР Македонија глава 3 — Секретаријат за кадровски прашања, позиција 54 konto 418, наместо зборот „ССРП“ треба да стои зборот „ССНР“.

2. Во Раздел 6 — Македонска академија на науките и уметностите позиција 78 konto 401 — Материјални трошоци, треба да стои износот на контото „16.000.000“ и во позиција 79, konto 402 — Амортизација треба да стои износот на контото „2.400.000“.

3. Во Раздел 19 — Републички комитет за култура, позиција 215 konto 402 — Амортизација, наместо износот „10.000“ треба да стои износот „19.000“.

4. Во Раздел 28 — Републичка геодетска управа, позиција 296 konto 418 намената треба да гласи „Трошоци за затоплување“.

5. Во Раздел 52 — Републички суд за прекршоци, вкупно Раздел 52 (позиции од 460 до 465), наместо износот „31.875.000“ треба да стои износот „31.873.000“.

6. Во Раздел 53 — Републички завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот, позиција 472 konto 418 намената треба да гласи „Инспекторски додатоци“.

Бр. 13-643/1  
28 февруари 1986 година  
Скопје

Од Законодавно-правната комисија  
на Собранието на СРМ

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1986 година, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 44/85, направени се грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА  
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА

1. Во член 3 во четвртиот ред одоздола наместо зборот „инвестиции“ треба да стои зборот „интервенции“.

2. Во член 14 наместо бројот „558“ треба да стои бројот „562“.

Бр. 13-644/1  
28 февруари 1986 година  
Скопје

Од Законодавно-правната комисија  
на Собранието на СРМ

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд, објавен во „Службен весник на СРМ“, број 42/85, е направена грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА  
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Во член 1 став 1 во четвртиот ред наместо бројот „4“ треба да стои бројот „14“.

Бр. 13-383/1  
28 февруари 1986 година  
Скопје

Од Законодавно-правната комисија  
на Собранието на СРМ

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за превоз во патниот сообраќај објавен во „Службен весник на СРМ“ број 35/85, направени се грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА  
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

1. Во член 51 став 2 во четвртиот ред по зборот „преработиле“ да се додадат зборовите „купили или продале“.

Во истиот член во ставот 4 во вториот ред по зборот „смета“ да се додаде зборот „и“.

2. Во член 55 став 1 точка 5 во третиот, односно четвртиот ред наместо зборот „соодветно“ да стои зборот „моторно“.

Во истиот член во став 6 во првиот ред наместо бројот „4“ треба да стои бројот „5“.

3. Во член 62 став 3 во првиот ред зборовите „и стока“ да се бришат.

Бр. 13/2391  
3 март 1986 година  
Скопје

Од Законодавно-правната комисија  
на Собранието на СРМ

Објасен делРЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ  
НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 746 од 3. VII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-713-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Прпарими“, Ц. О. — с. Голема Речица — Тетово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Реџепа Рефик, привремен управник, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јусуфи Акиќ — директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 746/85. (286)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 602 од 29. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-792-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Матичната библиотека „Кочо Рацин“ со Ц. О. — Тетово, ул. „Тодор Циповски — Мерџан“ бр. 64, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Митовска Живка, директор, а се запишува новиот застапник Јовановски Мирко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 602/85. (288)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 937/84 од 31. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1581-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот на Монтажно-инсталатерската задруга „Пламен“, со различна одговорност, Скопје ул. „Велько Влаховиќ“, кула III, градски сид бр. 19.

Основачи на задругата се: Стефковски Љупчо, Цветановски Гокица, Николовски Живко, Шкакарев Томе и Јанковиќ Богдан, сите од Скопје.

Основни дејности:

— монтажа и инсталација на централно греење и уреди за климатизација;

— поставување и поправка на електрични инсталации;

— завршни занастнички работи во градежништвото;

— монокро-фарбарски, градежно-браварски и лимарски работи.

Задругата одговара со сите средства со кои што располага, а задругарите одговараат ограничено супсидијарно до износот од 10.000,00 динари кој што го дале како влог.

Задругата одговара во целост со сите средства со кои располага во правниот промет со трети лица, а задругарите кои што ја основале и пристапиле во Задругата одговараат ограничено супсидијарно до износот од 10.000,00 динари за секоја обврска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 937/84. (285)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 295 од 28. V. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-535-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на привремените мерки и промената на лицето овластено за застапување — привремен управник на Центарот за насочено образование „Кирил Пејчиновиќ“, Ц. О. — Тетово, ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 134, со следните податоци: престанок на привремени мерки.

Досегашниот привремен управник Томислав Намовски се запишува како в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 295/85. (287)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 233 од 13. VI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 38, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за становање — Демир Хисар, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Веле Велевски, секретар, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Живко Ивановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 233/85. (293)

## СОДРЖИНА

	Страна
86. Закон за социјалната заштита (Пречистен текст) — — — — —	161
87. Одлука за давање согласност на одредбите на Статутот на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — Скопје	171
88. Одлука за потврдување на Правилникот за работа на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“ — — — — —	171
89. Одлука за давање согласност на Одлуката за именување директор на ООЗТ Институт за национална историја — Скопје	172
90. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ООЗТ Национален парк „Галичица“ — Охрид —	172
91. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за нервни и душевни болести — Скопје — — — — —	172
92. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за очни болести — Скопје — — — — —	172
93. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита — — — — —	173
94. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на РО Земјоделски факултет —	173
95. Одлука за давање согласност на Програмата за користење на здружените средства од придонесите во водостопанството за намени од поширок интерес во областа на водостопанството за периодот од 1986 до 1990 година — — — — —	173
96. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување на начинот за обезбедување на средства за задоволување на потребите во научно-истражувачката дејност за 1986 година — —	174
97. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување на начинот за обезбедување средства за задоволување на потребите во научно-истражувачката дејност за 1986 година — —	174
98. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување на начинот за обезбедување средства за задоволување на потребите во научно-истражувачката дејност за 1986 година — —	174
99. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување на начинот за обезбедување на средства за задоволување на потребите во научно-истражувачката дејност за 1986 година —	174
100. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување на начинот за обезбедување на средства за задоволување на потребите во научно-истражувачката дејност за 1986 година — —	175
101. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување на начинот за обезбедување на средства за задоволување на потребите во научно-истражувачката дејност за 1986 година — —	175
102. Одлука за разрешување и именување секретар на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	175
103. Програма за развој и унапредување на сеизмолошката и инженерско-сеизмолошката дејност за периодот 1986—1990 година што го финансира Републиката —	175
104. Програма за намалување на смртноста на доенчињата и малите деца на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година — — — — —	176
105. Програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година — — — — —	180
<b>Исправка</b> на Републичкиот буџет за 1986 година — — — — —	183
<b>Исправка</b> на Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1986 година —	183
<b>Исправка</b> на Законот за изменување и дополнување на Законот за доход од приход на организациите на здружениот труд	183
<b>Исправка</b> на Законот за превоз во патниот сообраќај — — — — —	183